



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Понеделник, 22 јули 1991
Скопје
Број 34 Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 50
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

615.

Врз основа на член 10 од Законот за обезбедување средства на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 7/86, 45/86, 50/87, 7/88, 28/89, 36/89, 47/89 и 46/90), а во врска со член 1, став 2 од Законот за мерките кои може да се преземат заради спречување и отстранување на нарушувањата на тековите во стопанството во СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 46/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ОБВРЗНИЦИТЕ ШТО ЈА ПЛАКААТ СПРЕМА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1991 ГОДИНА, ВО ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 1991 ГОДИНА

1. Во Одлуката за привремено престанување на обврската за уплатување на средствата од обврзниците што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година, во првото полугодие од 1991 година („Службен весник на СРМ“ бр. 4/91 и 15/91), во насловот и во точка 1, зборовите „првото полугодие“ се заменуваат со зборовите „периодот јануари-септември“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1457/1 Претседател на Владата,
5 јули 1991 година д-р Никола Кљусев, с. р
Скопје

616.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 28 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Одлуката за републички надоместоци на одделни производи („Службен весник на СРМ“, бр. 23/91), во член 2, под „а“ точка 1 броевите „2,50“, „3,00“ и „2,50“, во алинеите 1, 2 и 3 се заменуваат со бројот „2,00“.

Член 2

Членот 5 се брише.

Член 3

Во член 6, став 1 зборовите: „Министерството за стопанство во Службата на општественото книговодство во Републиката“ се заменуваат со зборовите: „Републичкиот буџет“.

Ставовите 2 и 3 се бришат.

Член 4

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јуни 1991 година.

Бр. 23-1300/1
27 јуни 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

617.

Врз основа на член 153 од Законот за внатрешни работи („Службен весник на СРМ“ бр. 37/80) и член 46, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЛИЧЕН ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

За исплата на зголемен личен доход од 30% на сегашната основица на личен доход на работниците во Министерството за внатрешни работи му се обезбедуваат дополнителни средства за исплата на истиот од 1. VII. до 31. XII. 1991 година.

Член 2

Надоместок по овој основ на личен доход ќе имаат работниците со посебни овластувања и одговорности, согласно Правилникот за распределба на средствата за лични доходи за заедничка потрошувачка на Министерството за внатрешни работи.

Член 3

Исплатата на средствата ќе се обезбедат од Републичкиот буџет.

Член 4

Одлуката ќе ја спроведе Министерството за финансии на Република Македонија.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1443/1
5 јули 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

618.

Врз основа на член 32 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија и членовите 44 и 45 од Деловникот на Владата на СР Македонија, Владата на седницата одржана на 21 мај 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД ОБЛАСТА НА НАРОДНАТА ОДБРАНА, ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРАВОСУДСТВОТО И УПРАВАТА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИОТ СОСТАВ

1. Се образува Комисија за решавање на управните работи во втор степен од областа на народната

одбрана, внатрешните работи, правосудството и управата.

Комисијата ќе решава по жалби против решенијата донесени во управна постапка од Министерството за народна одбрана, Министерството за внатрешни работи и Министерството за правосудство и управа.

2. Комисијата се состои од претседател и двајца членови, зависно од управните работи за кои се решава во втор степен.

Членовите се променливи.

3. За претседател на Комисијата се именува:

— д-р Љубомир Фрчковски, член на Владата.

4. За членови се именуваат:

— Најда Шапова, дипл. правник во Министерството за народна одбрана,

— Слободан Илиќ, дипл. правник во Министерството за народна одбрана,

— Борче Бутнејски, од Министерството за внатрешни работи,

— Благоја Тосковски, од Министерството за внатрешни работи,

— Горѓи Проја, помошник во Министерството за правосудство и управа,

— Милица Терзиовска, дипл. правник во Министерството за правосудство и управа.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1102/1

21 мај 1991 година

Скопје

Потпретседател на Владата,
д-р Беќир Жута, с. р.

619.

Врз основа на член 32 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија и членовите 44 и 45 од Деловникот на Владата на СР Македонија, Владата на седницата одржана на 21 мај 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИОТ СОСТАВ

1. Се образува Комисија за решавање на управните работи во втор степен од областа на стопанството.

Комисијата ќе решава во втор степен по жалби против решенијата донесени во управна постапка од Министерството за стопанство, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Министерството за односи со странство и Министерството за развој.

2. Комисијата се состои од претседател и двајца членови, зависно од управните работи за кои се решава во втор степен.

Членовите се променливи.

3. За претседател на Комисијата се именува:

— д-р Гоце Петрески, член на Владата и министер за развој.

4. За членови се именуваат:

— м-р Ластимир Смилев, советник во Министерството за стопанство,

— Ружди Ибраимов, помошник во Министерството за стопанство,

— Тимка Блажевска, самостоен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

— Владанка Манчева, самостоен советник во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,

— Бошко Здравковски, дипл. економист во Министерството за развој,

— Спасе Лазаревски, дипл. економист во Министерството за развој.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1103/1

21 мај 1991 година

Скопје

Потпретседател на Владата,
д-р Беќир Жута, с. р.

620.

Врз основа на член 32 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија и членовите 44 и 45 од Деловникот на Владата на СР Македонија, Владата на седницата одржана на 21 мај 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД ОБЛАСТА НА УРБАНИЗМОТ, ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГЕОДЕТСКИТЕ РАБОТИ И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИОТ СОСТАВ

1. Се образува Комисија за решавање на управните работи во втор степен од областа на урбанизмот, градежништвото и геодетските работи.

Комисијата ќе решава во втор степен по жалби против решенијата донесени во управна постапка од Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија и Републичката геодетска управа.

2. Комисијата се состои од претседател и двајца членови, зависно од управните работи за кои се решава во втор степен.

Членовите се променливи.

3. За претседател на Комисијата се именува:

— Илија Андонов-Ченго, член на Владата.

4. За членови се именуваат:

— Виолета Мирчевска, правник во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија,

— Виолета Тапанчиева, правник во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија,

— Панде Трајковски, дипл. геодетски инженер во Републичката геодетска управа,

— Гуте Петковски, дипл. агроном во Републичката геодетска управа.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1104/1

21 мај 1991 година

Скопје

Потпретседател на Владата,
д-р Беќир Жута, с. р.

621.

Врз основа на член 32 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија и членовите 44 и 45 од Деловникот на Владата на СР Македонија, Владата на седницата одржана на 21 мај 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ, ВРСКИТЕ И ЕКОЛОГИЈАТА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИОТ СОСТАВ

1. Се образува Комисија за решавање на управните работи во втор степен од областа на сообраќајот, врските и екологијата.

Комисијата ќе решава во втор степен по жалби против решенијата донесени во управна постапка од Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

2. Комисијата се состои од претседател и двајца членови, зависно од управните работи за кои се решава во втор степен.

Членовите се променливи.

3. За претседател на Комисијата се именува:

— м-р Алаудин Тоска, член на Владата.

4. За членови се именуваат:

— Виолета Мирчевска, правник во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија,

— Виолета Тапанчиева, правник во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1105/1

21 мај 1991 година

Скопје

Потпретседател на Владата,
д-р Беќир Жута, с. р.

622.

Врз основа на член 32 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија и членовите 44 и 45 од Деловникот на Владата на СР Македонија, Владата на седницата одржана на 21 мај 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ НА КОМИСИЈАТА ЗА РЕШАВАЊЕ НА УПРАВНИ РАБОТИ ВО ВТОР СТЕПЕН ОД ОБЛАСТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА, КУЛТУРАТА, ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА, АРХИВСКАТА ДЕЈНОСТ, ИНФОРМИРАЊЕТО, ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА И ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НЕЈЗИНИОТ СТАВ

1. Се образува Комисија за решавање на управните работи во втор степен од областа на образованието, науката, културата, физичката култура, архивската дејност, информирањето, здравството и социјалната заштита.

Комисијата ќе решава во втор степен по жалби против решенијата донесени во управна постапка од Министерството за образование и физичка култура, Министерството за наука, Министерството за култура, Министерството за информации, Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика и Архивот на Македонија.

2. Комисијата се состои од претседател и двајца членови во зависност од управните работи за кои се решава во втор степен.

Членовите се променливи.

3. За претседател на Комисијата се именува:

— д-р Јане Миљовски, член на Владата.

За членови се именуваат:

1. Спасе Макаровски, помошник во Министерството за образование и физичка култура;

2. Томислав Димовски, помошник во Министерството за образование и физичка култура;

3. Зорица Панзова, советник за правни работи во Министерството за наука;

4. Коста Јовчевски, стручен соработник во Министерството за наука;

5. Горѓи Бојчевски, помошник во Министерството за култура;

6. Тодор Тасески, советник во Министерството за култура;

7. Јорданка Стојкова, правник во Министерството за информации;

8. Олга Пешева, правник во Министерството за односи со странство;

9. Драган Тилев, дипл. екон. во Министерството за труд и социјална политика;

10. Мирјанка Алексовска, дипл. економист во Министерството за труд и социјална политика;

11. Виолета Герасимова, советник во Архивот на Македонија;

12. Светлана Димковска, правник во Архивот на Македонија.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-1106/1

21 мај 1991 година

Скопје

Потпретседател на Владата,
д-р Беќир Жута, с. р.

623.

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 18 јули 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ НАДОМЕСТОЦИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Одлуката за републички надоместоци („Службен весник на СРМ“ бр. 23/91), во член 2, во потточка 1 броевите „2, 50“ и „3,00“ во алинеите 1, 2 и 3 и во потточката 2 бројот „2,00“ во алинеите 1 и 2 се заменуваат со бројот „4,00“.

Член 2

Во член 9 став 1, по зборот „прекршок“ се додава зборот „претпријатие“.

Член 3

Во членот 1 и 2, став 2 се брише зборот „Социјалистичка“.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1616/1

18 јули 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

624.

Врз основа на член 6, став 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести што ја регулираат целата земја („Службен лист на СФРЈ“ бр. 51/84 и 63/90), член 3, став 2 и член 6, став 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“ бр. 18/76, 18/82 и 37/86), Владата на Република Македонија, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД СИНДРОМОТ НА СТЕКНАТ НЕДОСТАТОК НА ИМУНИТЕТ — СИДА ВО 1991 ГОДИНА

ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Во текот на 1991 година ќе се продолжи со интензивно спроведување на мерките и активностите насочени кон спречувањето и сузбивањето на СИДА-та во Република Македонија, применувајќи ги истовремено доктринарните ставови и насоките предвидени во Југословенскиот план за превенција и контрола на СИДА-та склучен помеѓу Сојузниот секретаријат за труд, здравство, боречки прашања и социјална политика и директорот на Регионалниот уред за Европа на Светската здравствена организација.

Програмата ќе биде реализирана од страна на здравствениите установи во Републиката во меѓусебна соработка и со просветните и образовните органи и

установи, Црвениот крст, средствата за јавно информирање — дневен печат, радиото и телевизијата, а и со соработка со другите републички, здравствени установи и Собранието на Црвениот крст на Македонија.

Во Републиката на организиран начин ќе се вршат посебни програмски епидемиолошки, серолошки и клинички истражувања, ќе се собираат податоци за појавата и епидемиолошките карактеристики на ова подмолно заболување, со цел да се согледа раширеноста на асиматомското насилство на ХИВ вирусот кај населението.

Ќе се проучат и утврдат методите кои можат да се користат за рано откривање, спречување и сузбивање на болеста.

Ќе се утврдат, преземат и контролираат спроведувањето на мерките за спречување на пренесувањето, ширењето и ставањето под контрола на заболувањето.

Воведување на активен метод на работа на сите нивоа со цел да се едуцира и запознае со болеста и начинот на заштита не само здравствениот, образовниот и друг кадар, туку целото население, а посебно загрозените групи. Целта е секој поединец да биде вклучен во сопствената заштита и во заштитата на блиските и околината, затоа што против оваа болест нема ниту лек, ниту вакцина и еднаш заразен е доживотно заразен, а од сто заразени 10—30% заболуваат и умираат во рок од неколку месеци до три години.

Активно и рано да се откриваат заразените, односно носителите на ХИВ вирусот, како и болните, првите да се ставаат под епидемиолошки надзор, а вторите да се хоспитализираат и лекуваат.

A. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Основна здравствена заштита и хигиенско-епидемиолошка дејност на територијата на Републиката

Согласно препораките на Светската здравствена организација и Југословенскиот план за превенција и контрола на СИДА-та во Југославија и нашите досегашни искуства во спроведувањето на републичките програми, Програмата ги опфаќа следните мерки и активности:

- Систем на програмски епидемиолошки испитувања и надзор;
- Лабораториски испитувања;
- Едукација и информирање на здравствените работници;
- Превентива насочена за општа јавност и посебно загрозените групи на население, здравствено воспитание.

Систем на програмски епидемиолошки испитувања и надзор

- следење на епидемиолошката состојба во светот и кај нас, како и следење на светските и домашните достигнувања во оваа област;
- следење на спроведувањето на соодветните законски прописи и стручни упатства;
- организирање на епидемиолошко испитување и навремено откривање на заболени од СИДА и лица заразени со вирусот СИДА, првенствено во рамките на одделни категории население изложени на зголемен ризик;
- организирање на здравствениот надзор над заболени и заразените со вирусот на СИДА и епидемиолошки истражувања кои опфаќаат следење на нивната здравствена состојба, испитување на околината, односно контактите (сексуалните партнери, членовите на потесната фамилија посебно децата, лица што злоупотребуваат дроги) земање на крв за лабораториски прегледи, со почитување на анонимноста при постапките;
- испитување на хоспитализираните болни по епидемиолошки индикации;
- организирање на лекување на заболени во соодветна медицинска установа;

— евиденција и пријавување на заразените, заболени и умрените од СИДА и тоа со водење на посебна книга за евиденција на наведените лица. Индивидуалното пријавување ќе се врши со соодветна пријава за заболување — смрт од СИДА во 3 примероци, доверливо, во затворен плик, кој го доставува медицинската установа која ќе утврди носител на антитела на вирусот на СИДА, заболување или смрт од СИДА, до Републичкиот завод за здравствена заштита, со иницијали на лицето и шифра на состојбата.

Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје врши пријавување до Сојузниот завод за здравствена заштита и изготвува соодветни извештаи за заразените, заболени и умрените од СИДА, согласно со барањата на Светската здравствена организација, за Сојузниот завод и органите во Републиката.

Лабораториски испитувања

Тестирање на крвта со цел да се утврди присуство на антитела на вирусот на СИДА ќе се врши во медицинските установи кои ќе го одреди републичкиот орган надлежен за работите на здравството;

— тестирањето ќе се врши со ЕЛИСА методи и други поусовршени методи, имунофлуоресцентна и др., а во случај на позитивност се повторува. Доколку и вториот тест е позитивен се врши конфирмација со тестот Вестерн — блот во Сојузната референс лабораторија во Љубљана;

— задолжително ќе се врши тестирање на крвта на присуство на антитела на вирусот на СИДА одделно кај секоја доза крв за трансфузија и при трансплатација на органи и ткива;

— Институтот за микробиологија при Медицинскиот факултет во Љубљана ја врши функцијата на Сојузна референс лабораторија за дијагностицирање на вирусот на СИДА за територијата на Југославија.

Резултатите од испитувањето на оваа лабораторија ја потврдуваат или исклучуваат инфекцијата со вирусот на СИДА кај кои е утврдено присуство на антитела со ЕЛИСА тестот, со цел да се верифицираат случаите кои се пријавуваат на Светската здравствена организација.

— Воведување на методата Вестерн — блот.

Информирање и стручно усовршување на здравствените работници

За едукација и информирање на здравствените работници во Републиката ќе се организираат предавања, стручни состаноци и семинари. Здравствените работници редовно ќе бидат информирани за епидемиолошката состојба во земјата и светот, медицинските достигнувања во борбата против СИДА-та, како и стручни ставови.

— посебна едукација и информирање ќе се спроведува во однос на здравствените работници кои се бават со дијагностика, превенција и лекување на лицата од ризичните групи (невропсихијатри, дерматовенеролози, инфектолози, лабораториски работници и други);

— информирање и едукација на парамедицинските работници кои по природата на својата работа доаѓаат во допир со заразените лица или учествуваат во информирањето на населението за СИДА;

— републичките здравствени установи, преку посебни програми за СИДА ќе ги утврдуваат доктрините ставови во поглед на лабораториските активности, лекувањето, односно хоспитализацијата, здравствено-воспитните и останатите активности насочени за спречување на СИДА-та, во согласност со Југословенскиот план за превенција и контрола на СИДА-та и соодветните достигнувања и искуства во светот. Во врска со тоа, ќе изготвуваат повремени информации, стручни упатства за здравствените работници, летоци, брошури, типски предавања за здравствено-воспитната работа, и ќе се користи списанието „На родно здравје“.

Здравствено воспитна активност

Имајќи во предвид дека единствен ефикасен метод за спречување на ширењето на заразата со вирусот на СИДА претставува потполна информација за природата на заразата, патиштата на ширење и начинот на заштита, здравственото информирање и воспитание е задолжителна мерка која ќе се спроведува во сите средини.

Покрај здравствените работници, кои ќе го спроведуваат здравственото воспитание, за таа работа ќе бидат оспособувани и стручно усовршувани и други профили на едукатори, како просветни работници, активисти на Црвениот крст, работници во средствата за јавно информирање итн.

Содржината и начинот на информирање ќе биде прилагоден на средината во која се спроведува здравствено воспитната активност, возраста и нивото на општата и здравствената култура.

Со здравствено воспитание ќе бидат опфатени основните училишта согласно „Програмата за здравствено воспитание на децата во осумгодишните училишта за спречување и сузбивање на ширењето на СИДА“ вклопувајќи ја во соодветните наставни програми.

Заради најшироко информирање на населението ќе се спроведува следното:

- организирање на предавања со соодветна содржина во работните и другите организации, и заедници;

- воведување постојани рубрики во дневниот печат со информација за епидемиолошката состојба, совети, новости во поглед на медицинските достигнувања, разни соопштенија, прашања и одговори итн;

- соработка со радиото и телевизијата во информативните и здравствено воспитните емисии, вклучувајќи и спотови;

- во работата со поедини посебно загрозуени категории население, ќе се применуваат посебни методи на воспитание во согласност со специфичностите на тие категории (наркомани, деликвенти, проститутки, работници во земјите со висок ризик на зараза и сл.);

- спроведување на здравствено воспитна активност со посебен пристап кон лицата заразени со вирусот на СИДА.

Републичките медицински установи во соработка со Собранието на Црвениот крст на Македонија ќе вршат координација на здравствено воспитната дејност во целата Република преку:

- заеднички, унифициран леток со основните информации за СИДА, начинот на нејзиното ширење и мерките на заштита;

- заеднички плакат (простор);

- типизирани предавања;

- леток и агитка за нашите работници кои работат во странство.

Научно истражувачка работа

- следење на научно-истражувачката работа во Републиката и земјата за проблематиката во врска со СИДА-та;

- воведување на регистар за студии и научно-истражувачка работа на подрачјето на Републиката;

- набавување на стручна литература;

- организирање на лонгитудинално следење на сите серопозитивни во Републиката, со цел да се утврди должината на траењето на асимптомниот период носење вирус и фактори кои на тоа влијаат;

- организирање серолошки испитувања на високоризичните категории население и следење на серопозитивитетот и факторите кои придонесуваат за неговиот пораст.

2. ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛНИТЕ ОД СИДА

Болните или на СИДА сомнителните лица ќе се лекуваат во Клиниката за заразни болести во Белград, до оспособување на Клиниката за заразни болести и фебрилни состојби во Скопје.

Кај болните од СИДА лекувањето во Клиниката ќе трае се до санирање на опортунистичката инфекција. Понатамошната контрола на здравствената состојба и продолжувањето на лекувањето го презема здравствената установа според местото на живеење на болниот. Се до повторното заболување од опортунистичка инфекција (друга или реактивирање на постојната), кога повторно се хоспитализира во соодветната клиника за заразни болести и така се до фаталниот исход. Лекувањето во стварност, не само што е долго и повеќекратно, туку и многу скапо, бидејќи се работи за тешки опортунистички инфекции, кои го напаѓаат организмот со уништен имун систем од страна на ХИВ-вирусот, лековите во најголем број се увозни, тешко се набавуваат и многу се скапи.

3. АКТИВНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

За остварување на целите и активностите утврдени со Програмата, во 1991 година Заводот ќе ги спроведува следните мерки и активности:

Учество во изготвувањето на плановите на медицинските центри и здравствените домови за спречување на ширењето на СИДА-та во 1991 година и тоа, посебно во подрачјето со поголем ризик, односно во кои во претходните години е регистриран болен односно носител на вирусот СИДА, граничните подрачја, односно оние со малограничен промет и средби, како и туристичките региони.

Носители: Медицинските центри и здравствените домови во соработка со Републичкиот завод за здравствена заштита

Ќе се организираат регионални советувања со раководителите на здравствените организации, санитарно-хигиенските и епидемиолошките дејности и републичките санитарни и здравствени инспектори. На советувањата ќе бидат разработени мерките и активностите за спречување на ширењето на СИДА-та во регионот, како и за секоја подрачна единица поодделно (4).

Носители: Републички завод за здравствена заштита

Ќе се одржат регионални семинари на кои здравствените работници ќе се запознаат поблиску со раширеноста и состојбата, преземените епидемиолошки мерки, епидемиологијата, клиничката слика, дијагностиката, како и ред други карактеристики на СИДА-та, како и мерките кои треба да се спроведуваат за спречување на ширењето, како и откривање на носителите на вирусот на СИДА-та и заболелите.

Носители: Републички завод за здравствена заштита и републичките организации застапени во оперативниот план на Републичката програма

По единствена методологија ќе се вршат серолошките дијагностики на теренот за СИДА-та. Ќе се одржи семинар во врска со усовршувањето на методологијата за лабораториска дијагностика, односно усвојување на методи и интерпретација на резултатите.

Носители: Републички завод за здравствена заштита, Републички завод за трансфузиологија, Клиниката за заразни болести и здравствените организации

Ќе се вршат епидемиолошки истражувања и серонадзори во Републиката заради рано откривање на изворите и патиштата на пренесувањето на СИДА-та, подобрување на знаењата за однесувањето на посебните популациони групи со ризично однесување, Ќе

се спроведува серонадзор над југословенските работници кои се враќаат од работа во областите со висок ризик, како и во регионите со соодветен ризик (гранични, туристички, каде има случај на заболување, односно носители на вирусот и др.).

Носители: Републички завод за здравствена заштита, медицинските центри и здравствените домови

Ќе се извршат епидемиолошки и серолошки испитувања за секој нов откриен случај на болен, односно носител на вирусот на СИДА со цел да се откријат заразените.

Носители: Здравствените организации и Републичкиот завод за здравствена заштита

За секој утврден болен, односно носител на вирусот на СИДА ќе се пополни посебниот прашалник за заболување, односно смрт од СИДА и достави до ХЕ службата, односно заводот за здравствена заштита во подрачната единица, која три примероци од пријавата доставува до Републичкиот завод за здравствена заштита. Републичкиот завод пријавува до Сојузниот завод за здравствена заштита и до Републичкото министерство за здравство.

Носители: Медицинските центри, здравствените домови и Републичкиот завод за здравствена заштита

За секое лице за кое ќе се утврди дека е носител на вирусот на СИДА, од епидемиолог на здравствената организација и од Републичкиот завод за здравствена заштита, ќе се земе епидемиолошка анамнеза и даде совет за соодветно однесување. Позитивните лица се ставаат под постојана епидемиолошка контрола и се следи нивната здравствена состојба и при појава на првите симптоми на болеста истите задолжително се хоспитализираат во одредената клиника за заразни болести. Болните кај кои привремено е санирана состојбата од опортунистичко заболување и се отпуштени од Клиниката за заразни болести, одново се под епидемиолошки надзор.

Носители: Здравствените организации и Републичкиот завод за здравствена заштита

Ќе се води посебна евиденција и документација во медицинските установи и во Републичкиот завод за здравствена заштита, посебно за носителите на вирусот, а посебно за болните од СИДА, на посебниот прашалник за заболување или смрт од СИДА.

Носители: Здравствените организации и Републичкиот завод за здравствена заштита

Ќе се врши информирање и здравствено воспитување на населението заради обезбедување на одговорно однесување на секој поединец, создавање на широк круг на здравствени работници во социјалната и детската заштита, просветата и образованието, како основна мерка за превенција и сузбивање на СИДА-та. Изготвување на здравствено просветен материјал, агитки, плакати, филмови, касети, брошури, списанието „Народно здравје“ и др.

Носители: Здравствените организации, Републичкиот завод за здравствена заштита, Црвениот крст и другите здравствени републички установи кои учествуваат во оперативниот план на Републичката програма

Ќе се следи и научно истражувачката работа во земјата и странство и ќе се воведат регистери за студии и научно-истражувачка работа во Републиката. Набавување на стручна литература.

Ќе се организира лонгитудинално следење на сите серопозитивни во Републиката со цел да се утврди должината на траењето на асимптомниот период на носителство на вирусот и факторите кои на тоа влијаат. Ќе се следи порастот на серопозитивитетот и факторите кои допринесуваат за неговиот пораст.

Носител: Републичкиот завод за здравствена заштита

Ќе се врши увид и стручен епидемиолошки надзор во здравствените установи во сите подрачни единици над преземените мерки предвидени во прописите за спречување и сузбивање на заразните болести со изготвување на извештаи — записници кои ќе бидат доставувани до Републичкиот санитарен инспекторат и републичкиот инспектор за подрачната единица и директорот на здравствената установа.

Републичкиот завод за здравствена заштита ќе ја организира, координира и директно ќе учествува во пружањето на стручно-методолошката помош, спроведувањето на доктринарните ставови во поглед на лабораториските активности, лекувањето, односно хоспитализацијата, здравствено-воспитните и останатите активности насочени за спречување на СИДА-та во согласност со југословенската програмска активност за заштита на населението од СИДА и соодветните достигнувања и искуства во светот, односно препораките на Светската здравствена организација. Во врска со тоа ќе изготвува поврмени информации, стручни упатства и активно ќе учествува во работата на Републичката и Сојузната комисија за СИДА. Ќе остварува редовна стручна соработка и размена на стручни и научни сознанија и достигнувања со сите заинтересирани и одговорни и соработка со средствата за јавно информирање.

4. АКТИВНОСТИ НА КЛИНИКАТА ЗА ИНФЕКТИВНИ БОЛЕСТИ И ФЕБРИЛНИ СОСТОЈБИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Клиниката за инфективни и фебрилни состојби ќе врши клиничко серолошко испитување на раширеноста на антителата за ХИВ вирусот во популации со зголемен ризик за СИДА.

Ќе се врши клиничко испитување на лицата кои им припаѓаат на ризичните групи, односно на заболелите кои се сомнителни на СИДА, имуно-ензимско испитување на сите лица кои и припаѓаат на првата група. Ќе врши едуцирање, информирање и стручно усовршување на здравствените работници.

Кај болните со опортунитетни инфекции, како и кај дел од лицата од ризичните групи, во диференцирање на нивниот имунолошки статус ќе се врши дополнително имунолошко-ензимско испитување, преку користење на други ензимски маркери.

Носител: Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби

Кај лицата кај кои ќе се утврдат антитела на ХИВ вирусот, ќе се направат потврдни тестови, со кои ќе се потврди дијагнозата на СИДА.

Позитивните тестови ќе се испратат во Референтна лабораторијата во Микробиолошкиот институт во Љубљана каде што се врши крајна оценка на позитивитетот на тестот, додека не се оспособи Клиниката.

Ќе се врши оспособување и воведување на методата Вестерн блот-тест;

Ќе се изврши оспособување на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби за хоспитализација, дијагностика и лекување на болни од СИДА.

Ќе се изврши доопременување на соодветна опрема и ќе се организира просторот за прифаќање на болните за хоспитализација и лекување.

Ќе се изврши доусовршување на медицинскиот кадар (лекари, медицински сестри, лаборанти) со испраќање во клиниките и лабораториите во земјата и надвор, како и на разни семинари, симпозиуми и конгреси на кои се изнесуваат современите сознанија за проблемот на СИДА-та во земјата и во светот.

Носител: Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби

Во Клиниката ќе се формира советувалиште за работа со пациенти од ризичните групи и други лица кои бараат преглед, испитување и информации за болестите заради превенција за истата. Ќе се води дневник и ќе се формира картотека.

5. АКТИВНОСТИ НА СТОМАТОЛОШКИТЕ КЛИНИКИ ПРИ СТОМАТОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

Стоматолошките клиници при Стоматолошкиот факултет ќе ги вршат следните програмски активности:

Ќе се изврши стручен надзор и ќе се пружи стручна медицинска помош на стоматолошките служби во медицинските центри и здравствените домови во Републиката. Цел е поблиску да се запознаат здравствените работници во стоматолошката дејност со карактерот и начинот на превенција на пациентите и здравствените работници, како и начинот на дезинфекција на опремата и инструментите кои се користат во секојдневната стоматолошка практика. Исто така, ќе се сугерира дополнување на најнеопходната опрема, инструменти и заштитни средства. Сето тоа имајќи го во предвид дека преку стоматолошката дејност во Републиката годишно поминуваат околу 2.250.000 пациенти, на кои се вршат стоматолошки услуги од кои најголем број се со „крварење“, и опасност од пренесување на СИДА.

Носител: Стоматолошките клиници

Ќе се пружи стручна помош на стоматолошките служби во здравствените установи во изготвувањето на плановите за превенција на пренесувањето СИДА и преку дејностите на забоздравствената служба во здравствените установи.

Носител: Стоматолошките клиници

Ќе се дополни и обнови стручното упатство за заштита од СИДА кое е издадено од страна на Стоматолошките клиници и истото ќе се достави во адекватен број до сите стоматолошки служби во СР Македонија, а ќе се изготвуваат и нови упатства.

Носител: Стоматолошките клиници

Ќе се одржуваат регионални советувања за здравствен кадар во стоматолошката дејност, за да се пренесат најновите сознанија за заштита од овие заболувања кои се преземаат во други центри во Југославија и Европа. Овие советувања ќе ги одржуваат стручни кадри од Стоматолошките клиници (4).

Носител: Стоматолошките клиници

Во наставната програма за студенти ќе се предвидат предавања од оваа проблематика за да истите би можеле да се запознаат со карактеристиките на ова заболување, патот и начинот на ширење на инфекцијата и начинот на превенција.

Студентите и завршениот стоматолошки кадар ќе се едуцираат за да можат лесно да ги препознаваат опортунистичките инфекции во устата во раната фаза на заболувањето.

Носител: Стоматолошките клиници

Повторен стручен надзор и контрола ќе се изврши во третото тримесечје во сите стоматолошки служби на подрачјето на Република Македонија, за да се пружи понатамошна стручна помош на стоматолошките работници, да се констатираат преземените мерки и спроведувањето на нивните оперативни програми, подготвени во првата половина на годината.

Ќе се изработат поединечни извештаи кои ќе бидат доставени до: Републичкиот санитарен инспек-

торат и здравствената установа каде што е извршен надзорот.

Носител: Стоматолошките клиници

6. АКТИВНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА

Превенција на пренесувањето на СИДА (ХИВ-инфекцијата) и хепатит (ХБВ и ХЦВ инфекцијата) преку крв и крвни деривати.

Ќе се испитуваат 65.000 шишиња на крв на СИДА и Б хепатит (ХИВ-антитела и ХБсАг), во Републичкиот завод за трансфузиологија и 11 станици за трансфузиологија во Републиката: Кавадарци, Тетово, Штип, Титов Велес, Струмица, Прилеп, Охрид, Битола, Кочани, Гевгелија и Куманово.

Во 1991 година со апаратура ќе се опремаат и ќе почнат со испитување уште 7 станици за трансфузиологија на крв и тоа во: Струга, Гостивар, Кичево, Неготино, Крива Паланка, Дебар и Кичево.

Практично ќе се докомплетира мрежата на трансфузиолошки единици со опрема, обучен кадар за испитување на СИДА и ХБсАг, а со тоа и сите трансфузиолошки единици кои земат крв ќе можат да ја испитуваат на ХИВ-антитела и ХБсАг. Сега на овие станици кои не се сеуште оспособени, услуга им прават соседните, така да целата крв се испитува.

Носители: Републичкиот завод за трансфузиологија и станиците за трансфузиологија

Почетно испитување на ХЦВ — инфекцијата (3.000 примероци од разни дарители од разни градови на Република Македонија ХБсАг, позитивни и ХБсАг негативни), по половина, од 15 градови на Република Македонија: Скопје, Кавадарци, Тетово, Штип, Титов Велес, Струмица, Прилеп, Охрид, Битола, Кочани, Гевгелија, Куманово, Струга, Кичево, Гостивар, по 200 примероци од секој град. 100 ХБсАг позитивни, 100 ХБсАг негативни. Во наредните години овие испитувања ќе се прошируваат со одредена динамика.

Носител: Републичкиот завод за трансфузиологија

Распишување на конкурс за најдобра статија (приказ) за современите сознанија за ХИВ, ХБВ и ХЦВ инфекцијата, каде што ќе се прикаже и проблем — комплексот во врска со НВВ инфекцијата. Приказ на активностите на Светската здравствена организација во врска со заштитата на населението од ХИВ, ХБВ и ХЦВ инфекцијата. Да се изнесат и дискутираат заклучоците од II-от научен собир за вирусните хепатити одржан во МАНУ на 4. X. — 5. X. 1990 година. За овој приказ ќе се користат дневниот печат, радиото и телевизијата, по можност секој 2 месеци. Овие активности ќе се повторуваат секоја година.

Носител: Републичкиот завод за трансфузиологија

Заводот ќе врши стручен надзор и ќе пружа стручна помош на станиците за трансфузија на крв во општините, посебно во врска со лабораториската дијагностика во врска со СИДА-та и Б хепатитот.

Ќе изготвува и доставува извештај до Републичкиот санитарен инспекторат, Републичкиот фонд за здравствена заштита и до медицинската установа каде што е извршен стручниот надзор.

7. АКТИВНОСТИ НА БОЛНИЦАТА ЗА НЕРВНИ И ДУШЕВНИ БОЛЕСТИ „БАРДОВЦИ“

Болницата за нервни и душевни болести ќе изготви Годишна програма во врска со спречувањето на настанување и ширењето на зависноста — наркоманијата, како и за рано откривање на наркоманите и истите се стават под специјалистички здравствен надзор. Целта на предвидените програмски активно-

сти покрај борбата против наркоманијата ќе биде програмски насочена и за спречување и ширење на СИДА-та меѓу наркоманите, како и од наркоманите.

Покрај Советувалиштето во Скопје, ќе пружа стручна и методолошка помош во оформувањето и унапредувањето на работата на исти советувајќишта во поголемите центри во Републиката.

Носител: Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“ — Скопје

Ќе изготви стручни упатства за работа на советувајќиштата, посебно за спречување на пренесувањето на СИДА-та меѓу наркоманите и од нив, како и агитки и брошури наменети за наркоманите, а и за спроведување на здравствено-просветната дејност од страна на здравствените и просветните работници.

Носител: Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“ — Скопје

Ќе одржува регионални семинари и советувања во соработка со советувајќиштата за наркоманија за здравствениот кадар во регионот, како и за сите кои работат на спречување и сузбивање на наркоманијата, со акцент за преземање на сите мерки за спречување на пренесување на СИДА-та преку наркоманијата (4).

Носител: Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“ и здравствените установи во Републиката

Ќе врши стручен надзор во врска со преземањето на мерките предвидени во Програмата и прописите во здравствените установи во Републиката. За извршениот стручен надзор ќе изготви извештаи и ќе ги доставува до Републичкиот санитарен инспекторат и здравствената установа каде што е извршен надзорот.

Носител: Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“ — Скопје

Ќе ја презема организацијата и одговорноста сите наркомани во Републиката редовно и систематски да се испитуваат на носителството на ХИВ вирусот најмалку четири пати годишно, а по епидемиолошки индикации почесто. Кај позитивните ќе преземе мерки за дефинитивно докажување на позитивитетот и ќе ги стави под постојан здравствен надзор и здравствено воспитание. Исто така, ќе преземе мерки да бидат испитани и сите лица во врска со позитивитетот за кои што има епидемиолошки индикации.

Носител: Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“ — Скопје

Ќе го користи дневниот печат, радиото и телевизијата за здравствено воспитание во врска со спречувањето на ширењето на наркоманијата и спречувањето на пренесувањето на СИДА-та преку наркоманијата.

Носител: Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“ — Скопје

8. АКТИВНОСТИ НА СОБРАНИЕТО НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

Ќе организира регионални семинари за обука на кадри за предавачи за здравствено воспитание во врска со спречувањето и ширењето на СИДА-та, повеќе пати годишно.

Ќе спроведува интензивна здравствено-воспитна дејност со младата генерација (предавања, проекција на филмот „СИДА-та и младите“ поделба на пропаганден материјал), во сите општини во Републиката.

Ќе подготви и издава брошури за СИДА-та, агитки и плакати. Ќе набавува филмови за СИДА-та со кои ќе ги снабдува организациите на Црвениот крст во сите подрачни единици во Републиката и здравствените установи.

9. АКТИВНОСТИ НА РЕПУБЛИЧКАТА СТРУЧНА КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ И ПРЕДЛАГАЊЕ НА МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД СИДА-та

— изготвува предлог-програми и планови за заштита на населението од СИДА во Републиката;

— ја следи состојбата и при појава на СИДА во Републиката ги координира активностите и ги усогласува ставовите помеѓу организациите кои учествуваат со активности и мерки во спречувањето и сузбивањето на болеста;

— дава предлози на министерот за здравство за преземање на мерки и активности при појава или опасност од појава на СИДА во Републиката.

Б. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на Програмата за заштита на населението во Република Македонија од синдромот на стекнат недостаток на имунитет СИДА во тековната 1991 година потребни се средства во износ од 35.250.000,00 динари. Средствата се пресметани спрема цените во декември 1990 година.

1. Болничко лекување 12.000.000,00 дин.

Болничкото лекување е задолжително во сите случаи кога лицето болно од СИДА има опортунитичка инфекција до санирање на истата, потоа лицето се отпушта на домашно лекување. Хоспитализацијата се повторува повеќе пати за времето од две до три години до смртниот исход, така да во просек чинењето на болничкото лекување само за едно лице изнесува околу 4 милиони во просек, за 3 болни x 4 милиони = 12 милиони.

2. Основна здравствена заштита (амбулантно-поликлиничко лекување и испитување) и хигиенско-епидемиолошка дејност на територијата на Републиката 8.000.000,00 дин.

Амбулантно-поликлиничкото испитување и лекување на болните по пуштање од болница продолжува како и преземањето на сите хигиенско-епидемиолошки и противепидемски мерки до повторно хоспитализирање од понова опортунитичка инфекција. Исто така, е предвидено и следење на сите ХИВ позитивни лица со преземање на сите хигиенско-епидемиолошки и противепидемиолошки мерки, како и сите епидемиолошки истражувања за откривање на неоткриените носители на ХИВ вирусот, и тоа:

— следење на сите привремено отпуштени од болничко лекување;

— следење на сите ХИВ позитивни, како и рано откривање на неоткриените;

— епидемиолошки, серолошки и клинички испитувања;

— изготвување на оперативни програми;

— соработка со просветата и образованието и Црвениот крст и други заинтересирани и одговорни во врска со здравственото воспитание на населението, посебно со училишната и друга младина и одделни групи на население со зголемен ризик.

3. За активност и дејност на Републичкиот завод за здравствена заштита 4.000.000,00 дин.

4. За активност и дејност на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби 3.000.000,00 дин.

5. За активност и дејност на Стоматолошките клиници при Стоматолошкиот факултет — Скопје 3.000.000,00 дин.

6. За активност и дејност на Републичкиот завод за трансфузиологија 3.500.000,00 дин.

7. За активност и дејност на Болницата за нервни и душевни болести „Бардовци“ — Скопје 1.000.000,00 дин.

8. За активност и дејност на Црвениот крст на Македонија 500.000,00 дин.

9. За активности на Републичката комисија 250.000,00 дин.

ВКУПНО: 35.250.000,00 дин.

10. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

Средства за основна здравствена заштита (амбулантно-поликлиничко испитување и лекување) и хигиенско-епидемиолошка дејност во општината, републичките медицински установи и Собранието на Црвениот крст на Македонија, кои учествуваат во спроведувањето на Програмата ќе се обезбедуваат по 80% од средствата на здравственото осигурување и 20% од Буџетот на Републиката и тоа:

— од средствата на здравственото осигурување	28.200.000,00 дин.
— од Буџетот на Републиката	7.050.000,00 дин.
ВКУПНО:	35.250.000,00 дин.

Распределбата на средствата од овие извори ќе се врши врз основа на редовниот надзор за извршената работа и пристигнатите извештаи и фактури, а по предлог и стручно мислење на Републичката стручна комисија за организација и предлагање на мерки за заштита од СИДА.

За спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за здравство, кое редовно ќе ја извештува Владата на Република Македонија.

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1347/1
27 јуни 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

625.

Врз основа на член 6, став 3 од Законот за заштита на населението од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/84 и 63/90), член 3, став 2 и член 6, став 3 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 18/76, 18/82 и 37/86), Владата донесе

ПРОГРАМА

ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, РАШИРЕНОСТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1991 ГОДИНА

Во 1991 година ќе се продолжи со спроведување на мерките и активностите од претходната Среднорочна програма насочени кон спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија.

Целта на оваа програма е сузбивање на бруцелозата кај луѓето на територијата на целата Република, преку:

— организирано следење на раширеноста на бруцелозата и на спроведувањето на мерките и активностите за спречување и сузбивање на болеста;

— преку епидемиолошки испитувања, рано откривање на изворите и на патиштата за пренесување на заразата;

— рано и активно откривање, лабораториско докажување и адекватно лекување на заболениите, како би се спречиле компликациите, инвалидноста, рецидивите и смртноста;

— програмско и планско спроведување на мерките и активностите за спречување на понатамошно ширење на бруцелозата и сузбивање на болеста на територијата на целата Република.

А. МЕРКИ И АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За остварување на целите утврдени со Програмата во 1991 година, ќе се спроведуваат следните мерки и активности:

— ќе се изготват оперативни планови за спречување и сузбивање на бруцелозата во 1991 година

и тоа посебно за подрачјата во кои изминатите години е регистрирана бруцелозата, а посебно во кои нема, односно не е регистрирана бруцелоза;

Носители: Медицинските центри и здравствените домови во соработка со Републичкиот завод за здравствена заштита

— ќе се организираат регионални советувања со раководителите на здравствените организации, хигиенско-епидемиолошките дејности, ветеринарната дејност и санитарната и ветеринарната инспекција од градовите. На советувањата ќе бидат разработени мерките и активностите за спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето за регионот, како и за секое градско подрачје. Ќе се изнесе епидемиолошката и епизоотолошката состојба на ова заболување, како и досега преземените мерки и постигнатите резултати;

Носители: Републичкиот завод за здравствена заштита и Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата армиска област

— ќе се одржат регионални семинари на кои здравствените работници ќе се запознаат со раширеноста на бруцелозата во Република Македонија, епизоотолошката и епидемиолошката состојба, клиничката слика, дијагностиката и другите карактеристики на бруцелозата, како и мерките кои треба да се спроведуваат за нејзино сузбивање;

Носители: Републичкиот завод за здравствена заштита и Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата армиска област

— микробиолошко-лабораториска дијагностика на бруцелозата кај луѓето во лабораториите на заводите за здравствена заштита, Републичкиот завод за здравствена заштита и Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата армиска област. Верификација на сомнителните и позитивните серолошки наоди, како и стручно методолошка помош за микробиолошката дијагностика, ќе обезбедува Републичкиот завод за здравствена заштита и Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата армиска област;

Носители: Здравствените организации, РЗЗЗ и Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата армиска област

— ќе се одржи семинар на микробиологи, за усвојување на методи и интерпретации на резултатите;

Носители: Републичкиот завод за здравствена заштита

— микробиолошко-лабораториската дијагностика ќе се врши по единствена методологија спрема упатство изготвено од Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата армиска област;

Носители: Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата армиска област

— за секој нов откриен случај кај луѓето или добитокот ќе се вршат епидемиолошки, серолошки и клинички испитувања, со цел да се откријат сите заболени во таа населба;

Носители: Здравствените организации, Републичкиот завод за здравствена заштита и Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата армиска област

— за секој случај на заболување од бруцелоза ќе се известува територијалната хигиенско-епидемио-

лошка дејност и ветеринарната организација и органот на управата надлежен за работите на санитарна и ветеринарна инспекција во градовите односно секој случај на заболување, ќе се пријавува во Републичкиот завод за здравствена заштита;

Носители: Здравствените организации

— секое лице кај кое клинички или епидемиолошки е поставена дијагноза или сомневање на бруцелоза ќе биде упатено до специјалист — инфектолог за испитување и поставување на дијагноза. Секој потврден случај на бруцелоза ќе се упати во одделенијата за заразни болести при медицинските центри, Клиниката за заразни болести и фебрилни состојби во Скопје и во Одделението за заразни болести при Воената болница — Скопје за лекување;

Носители: Здравствените организации

— третманот и лекувањето на болните ќе се врши по единствена методологија и доктрина, спрема изготвено упатство од Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби при Медицинскиот факултет во Скопје;

Носители: Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби — Скопје

— здравствен надзор над ветеринарните работници, работниците во кланиците, кожарската индустрија, млекарниците и кај сточарите од општествениот сектор, преку систематски прегледи во кои ќе бидат вклучени клиничко-серолошките испитувања во однос на бруцелозата;

Носители: Здравствените организации

— водење на посебна евиденција и документација од страна на здравствените организации за секоја населба каде ќе се појави болест кај луѓето или животните, а за секој болен ќе се води индивидуална анкета и листа за следење на болен лекуван од бруцелоза;

Носители: Здравствените организации и Републичкиот завод за здравствена заштита

— евиденција и документација ќе се води по единствена методологија, спрема изготвено упатство од Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје;

Носител: Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје

— здравствено просветување на населението ќе се врши преку поединечни разговори и организирани предавања во организациите на здружениот труд и населбите, при што населението ќе се запознае со природата на болеста, начинот на пренесувањето, заштитата и др.

Носители: Здравствени организации и Републичкиот завод за здравствена заштита — Скопје

Поради комплексноста на проблемот неопходна е тесна соработка на здравствената дејност, односно хигиенско-епидемиолошката со ветеринарската служба и инспекциските служби.

Б. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОГРАМАТА

За реализација на Програмата за спречување и сузбивање на бруцелозата кај луѓето потребни се средства во износ од 30.000.000,00 динари. Средствата се пресметани спрема цените во ноември 1990 година.

1. Болничко лекување 10.000.000,00 дин.

Болничкото лекување е задолжително како би се спречиле компликациите, хроничноста и рецидивите. Потребното лекување трае околу 40 дена, бидејќи случаите често се запустени и од почетокот на боледувањето до поставувањето на дијагнозата поминува просечно повеќе од 2 месеци. Од досегашните искуства рецидиви се јавуваат во околу 10% случаи.

2. Амбулантно-поликлиничко испитување и лекување 6.000.000,00 дин.

Амбулантно-поликлиничко испитување и лекување се спроведува на сите случаи како пред поставување на точната дијагноза (бидејќи бруцелозата се манифестира со најразлична клиничка слика) и хоспитализирањето, така и по отпуштање од болница. Болните се подвргнуваат на најразлични клиничко-лабораториски испитувања (хепатални иследувања, рентген графии, лабораториски серолошки испитувања и др.). Чести се специјалистички прегледи од различни специјалности (ревматолози, ортопеди, нефролози, инфектолози, интернисти и др.). Болните од градовите каде нема инфектолог се испраќаат на специјалистички преглед, често и повеќе пати во поголемите центри со што уште повеќе се зголемуваат трошоците (патни и дневни трошоци, придружник и сл.).

3. Трошоци на епидемиолошка дејност 10.000.000,00 дин.

Санитарно-епидемиолошката дејност ја спроведуваат заводите за здравствена заштита и хигиенско-епидемиолошките служби во медицинските центри, односно здравствените домови.

Се состои од:

- следење на бруцелозата на своето подрачје;
- изготвување на оперативни планови;
- епидемиолошки, серолошки и клинички испитувања;
- епидемиолошки анкети за секој случај;
- соработка со ветеринарната служба;
- здравствен надзор над загрозените категории лица;
- водење евиденција и документација, изготвување извештаи, анализи и сл.

4. Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби (за изготвување упатство, праќање на материјал во Р333 или во Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата армијска област и контрола над одделни заразни болести во Републиката за примена на единствена методологија при лекувањето на хоспитализираните болни 1.000.000,00 дин.

5. За активноста и дејноста на Републичкиот завод за здравствена заштита 2.000.000,00 дин.

6. За активностите на Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата воена област 800.000,00 дин.

Овие два заводи како високо-специјалистички превентивни медицински установи ќе бидат директно задолжени за организирање, следење и изведување на мерките предвидени со Програмата. Републичкиот завод за здравствена заштита ќе ги собира месечните извештаи за спроведените мерки од Програмата и заедно со Заводот за превентивна медицинска заштита ќе изработува тримесечни информации и годишни извештаи, што ќе ги доставува до Министерството за здравство и Владата на Република Македонија.

Во Републичкиот завод за здравствена заштита и во Заводот за превентивна медицинска заштита ќе бидат обработувани сите позитивни серуми, докажани со методата БАБ и со Рајтовата реакција во заводите за здравствена заштита во Републиката. Кај сите серуми ќе се работи реакција на аглутинација на Рајт, Кумбсов тест и РБК. Добиените резултати овие установи веднаш по извршените анализи ќе ги доставуваат до установите кои ги испратиле.

Во случај на епидемиска форма на ова заболување во градските подрачја во противепидемските мерки ќе се вклучат и овие две установи.

Републичкиот завод за здравствена заштита и Заводот за превентивна медицинска заштита се задолжуваат да вршат научно-истражувачка дејност во врска со проучување на епидемиологијата и дијагностиката на бруцелозата кај луѓето и програмирање на мерките за спречување и сузбивање на ова заболување.

Овие две високостручни установи ќе изготвуваат годишни програми и методолошки упатства за целата Република.

7. За активностите на Комисијата 200.000,00 дин.

В. ИЗВОРИ НА СРЕДСТВА

1. Средствата за амбулантно-поликлиничко испитување и лекување, трошоците на епидемиолошката дејност и 20% за болничко лекување ќе се обезбедат од средствата за здравствено осигурување во износ од 18.000.000,00 динари.

2. Средствата за активностите на Републичкиот завод за здравствена заштита, Заводот за превентивна медицинска заштита при Третата воена област, 80% за болничко лекување на заболелите од бруцелоза, за Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби и за работата на Комисијата во износ од 12.000.000,00 динари се обезбедуваат од Буџетот на Републиката.

За спроведување на оваа програма ќе се грижи Министерството за здравство, кое редовно ќе ја известува Комисијата за следење на активностите за елиминирање на заразната болест — бруцелоза во Република Македонија и Владата на Република Македонија.

Оваа програма ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-955/1

27 јуни 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

626.

Врз основа на член 25 и 42 став 3 од Законот за семе („Службен весник на СРМ“ бр. 18/73, 51/88 и 20/90), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесува

СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ СТРУЧНА КОНТРОЛА НАД ПРОИЗВОДСТВОТО, ЗА УТВРДУВАЊЕ КВАЛИТЕТОТ И ЗА ВРШЕЊЕ АНАЛИЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО СЕМЕ

1. Организации за вршење стручна контрола над производството на семе се:

1. РО Земјоделски факултет — Скопје — за житни, индустриски, фуражни и градинарски култури;
2. РО Земјоделски институт — Скопје — РЕ Институт за полјоделство и градинарство — за житни, индустриски, фуражни и градинарски култури;
— РЕ Институт за овоштарство — за овошно семе;

3. АДМС ЗИК „Струмица“ — Струмица — ДОО — ИРЕ Институт за земјоделство — за житни, индустриски, фуражни и градинарски култури;

4. РО Институт за ориз — Кочани — за ориз;
5. РО Институт за тутун — Прилеп — за тутун;

6. „Алкалоид“ — Опитна станица за афион — Кавадарци — за афион;

7. ПОС ЗК „Пелагонија“ — Битола — Завод за унапредување и развој на земјоделството, Новаци — Битола — за житни и индустриски култури;

8. ПОС АИК „Куманово“ — Куманово — за житни и фуражни култури.

II. Организации за утврдување на квалитетот на семето се:

1. РО Земјоделски факултет — Скопје;
2. РО Земјоделски институт — Скопје;
— РЕ Институт за полјоделство и градинарство — Скопје;

— РЕ Институт за овоштарство — Скопје;
3. АДМС ЗИК „Струмица“ — Струмица
— ДОО ИРЕ Институт за земјоделство — Струмица;

4. РО Институт за ориз — Кочани;
5. РО Институт за тутун — Прилеп;

6. „Алкалоид“ — Опитна станица за афион — Кавадарци;

7. ПОС ЗК „Пелагонија“ — Битола — Завод за унапредување и развој на земјоделството, Новаци — Битола;

8. ПОС АИК „Куманово“ — Куманово.

III. Организации за анализа и суперанализа на семето се:

1. РО Земјоделски факултет — Скопје;
2. РО Шумарски факултет — Скопје;
3. РО Земјоделски институт — Скопје
— РЕ Институт за полјоделство и градинарство — Скопје.

IV. Со објавувањето на овој список во „Службен весник на Република Македонија“ престанува да важи Списокот на организациите за вршење стручна контрола над производството, за утврдување квалитетот и за вршење анализа на земјоделското семе („Службен весник на СРМ“ бр. 29/75).

Бр. 10-1131/1

6 јули 1991 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с. р.

627.

Врз основа на член 13 став 5 од Законот за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен весник на СРМ“ бр. 39/77, 51/88, 20/90 и 28/91), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство објавува

СПИСОК

НА ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА КОИ ЌЕ ВРШАТ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПОСЕВИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СЕМЕ, ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШУМСКО СЕМЕ И ОБЈЕКТИТЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САДЕН МАТЕРИЈАЛ НА ПОВЕЌЕГОДИШНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ШУМСКИ РАСТЕНИЈА

1. Организации за вршење задолжителни здравствени прегледи на земјоделски посеви за производство на семе и објекти за производство на саден материјал на повеќегодишни земјоделски растенија се:

1. РО Земјоделски факултет — Скопје за сите земјоделски посеви за производство на семе и објекти за производство на саден материјал на повеќегодишни земјоделски растенија;

2. РО Земјоделски институт — Скопје — РЕ Институт за полјоделство и градинарство — Завод за заштита на растенијата — Скопје, за сите земјоделски посеви за производство на семе и објекти за производство на саден материјал на повеќегодишни земјоделски растенија;

3. АДМС ЗИК „Струмица“ — Струмица — ДОО — ИРЕ — Институт за земјоделство, за сите земјоделски посеви за производство на семе;

4. РО Институт за тутун — Прилеп за земјоделски посеви за производство на семе од тутун;

5. РО Институт за ориз — Кочани за земјоделски посеви за производство на семе од ориз;

6. ПОС ЗК „Пелагонија“ — Битола — Завод за унапредување и развој на земјоделството, Новаци — Битола, за земјоделски посеви за производство на житни, фуражни и индустриски култури.

II. Организација за вршење задолжителни здравствени прегледи на објектите за производство на шумско семе и објекти за производство на саден материјал на повеќегодишни шумски растенија е:

1. РО Шумарски факултет — Скопје.

III. Со објавувањето на овој список престанува да важи Списокот на организациите за заштита на растенијата кои ќе вршат задолжителни здравствени прегледи на земјоделски посеви за производство на семе, објектите за производство на шумско семе и објектите за производство на саден материјал на повеќегодишни земјоделски и шумски растенија („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78 и 27/88).

Бр. 10-1131/2
6 јули 1991 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
д-р Иван Ангелов, с. р.

628.

Врз основа на член 11 и 16 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“, бр. 48/74), а во врска со точка 3, во посебниот дел — распоред на средства од Финансискиот план на Фондот за 1991 година, Управниот одбор на Фондот на седницата одржана на 12 јули 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПРЕДЕЛБА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗГРАДБАТА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВО СЕЛСКИТЕ НАСЕЛБИ ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ВО 1991 ГОДИНА

Член 1

Со средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републички фонд) во износ од 14.000.000,00 динари (и со букви: четиринаесет милиони динари) ќе се поддржат иницијативите на општините во создавањето на инфраструктурни услови во селските населби во стопански недоволно развиените краишта.

Како инфраструктурни услови се сметаат: изградба на училишен простор за основно образование, модернизација и реконструкција на локални патишта, реконструкција на електричната мрежа, изградба на водоводи и поврзување со ПТТ врски.

Член 2

Распределбата на средствата од членот 1 на оваа Одлука по општини се врши диференцирано во зависност од достигнатиот степен на стопански развој и бројот на жителите во поодделните општини.

Со примена на критериумите од претходниот став средствата по општини се распределуваат во следните износи:

	— во динари
Берово	560.000,00
Брод Македонски	980.000,00
Виница	970.000,00
Гостивар	1.480.000,00
Дебар	980.000,00
Демир Хисар	980.000,00
Кичево	1.260.000,00
Кратово	560.000,00
Крива Паланка	1.250.000,00
Крушево	920.000,00

Радовиш	560.000,00
Ресен	560.000,00
Струга	1.260.000,00
Тетово	1.680.000,00

Вкупно: 14.000.000,00

Средствата на општините им се доделуваат без обврска за враќање.

Член 3

Собранијата на општините со посебни одлуки ќе ги утврдат непосредните корисници на средствата во согласност со намените утврдени во членот 2 од оваа Одлука и во соработка со Републичкиот фонд.

Средствата ќе можат да се користат како учество во висина до 60% од вредноста на инфраструктурните зафати. По исклучок, за вложувањата во општините Македонски Брод, Демир Хисар, Крива Паланка и во пограничните населби во останатите недоволно развиени општини, учеството на средствата од Републичкиот фонд може да изнесува до 70%.

Член 4

Користењето на средствата од Републичкиот фонд за намените утврдени во оваа Одлука ќе се врши преку Стопанска банка А. Д. — Скопје.

Стопанска банка А. Д. — Скопје преку која се остваруваат и користат средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши финансиските работи и ќе се грижи за наменската употреба на средствата и за тоа ќе го известува Републичкиот фонд.

Ако средствата се користат ненаменски и не се обезбедува сразмерно учество од другите извори, Стопанска банка А. Д. — Скопје ќе го известува Републичкиот фонд за преземање на соодветни мерки.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-215/1
15 јули 1991 година
Скопје

Претседател
на Управниот одбор на Фондот,
д-р Благоја Ѓорѓијовски с. р.

629.

Врз основа на точка 1 на член 73 и член 153 до 157 од Статутот на Македонската академија на науките и уметностите („Службен весник на СРМ“ бр. 30/78, 31/83 и 13/91), Собранието на Македонската академија на науките и уметностите на седницата одржана на 18 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

Член 1

Во член 52 став 2 од Статутот на Македонската академија на науките и уметностите зборот „втора“ се заменува со зборот „трета“.

Член 2

Во член 54 по став 2 се додава нов став кој гласи:

„Во рокот од став 1 на овој член се поднесуваат и предлозите за избор што потекнуваат од три члена на Академијата“.

Член 3

Во член 55 став 1 по зборовите „одделенијата на Академијата“ се додаваат зборовите: „и оние што потекнуваат од три члена на Академијата“.

Член 4

Во член 56 по став 4 се додава нов став кој гласи:

„За референти за избор на редовен или дописен член можат да бидат именувани и членови на Академијата надвор од работниот состав како и членови од работниот состав на други академии на науките и уметностите на СФРЈ од соодветна научна област“.

Досегашните ставови 5, 6 и 7 стануваат ставови 6, 7 и 8.

Член 5

Во член 57 став 1 по зборовите „не потекнуваат од одделенијата“ се додаваат зборовите: „и по предлозите за избор што потекнуваат од три члена на Академијата“.

Член 6

Во член 63 став 2 по зборот „иницијатива“ запирката се заменува со точка, а зборовите по неа се бришат.

По став 2 се додаваат 2 нови става кои гласат: „Предлозите на одделенијата за избор на членови надвор од работниот состав ги утврдува Претседателството на Академијата со тајно гласање.“

Предлозите од став 3 на овој член одделенијата ги утврдуваат со тајно гласање“.

Член 7

Во член 64 став 3 се менува и гласи: „Изборот на почесни членови се врши со јавно гласање, а изборот на членови надвор од работниот состав се врши со тајно гласање“.

Член 8

Во член 107 по став 1 се додава нов став кој гласи:

„Член на Академијата во работен состав не може истовремено да биде на функцијата претседател, потпретседател, секретар или секретар на одделение и на функцијата раководител на институт, центар или друга научна единица“.

Досегашните ставови 2, 3 и 4 стануваат ставови 3, 4 и 5.

Член 9

Се овластува Претседателството на Академијата да утврди пречистен текст на Статутот на Македонската академија на науките и уметностите.

Член 10

Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и влегува во сила осмиот ден од денот на нејзиното објавување.

Бр. 08-513/3
12 јули 1991 година
Скопје

Претседател,
акад. Јордан Поп-Јорданов, с. р.

630.

ЗАЕДНИЧКА ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРАТЕНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА БР. 11 — ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Изборната комисија на изборната единица бр. 11 — општина Македонски Брод откако утврди дека предлагањето и утврдувањето на кандидатите е извршено согласно Законот, ја утврди заедничката листа на кандидати и тоа:

1. Јован Костоски, Сојуз на комунисти — Движење за Југославија,
2. Зоран Маркоски, Социјалдемократски сојуз — Социјалистичка партија на Македонија,
3. Драган Настески, Движење за семакедонска акција — МААК,
4. Велимир Бежоски, Работничка партија,
5. Миле Атанасоски, Македонска народна партија,
6. Петре Трајаноски, Социјалдемократски сојуз на Македонија,
7. Томе Андреески, ВМРО — Демократска партија,

8. Милан Трајкоски, Сојуз на реформските сили на Македонија,

9. Драшко Ѓорѓиоски, Политичка партија на невработените на Македонија,

10. Трајче Огненоски, независен кандидат,

11. Руждија Сулејманоски, независен кандидат.

ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ИЗБОРНТА ЕДИНИЦА
БР. 11 — ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Бр. 03-7/1
12 јули 1991 година
Мак. Брод

Секретар,
Љупчо Мишкоски, с. р.

Претседател,

Кирил Миладиновски, с. р.

Членови:

1. Спасе Дамчески, с. р.
2. Тодџе Тренкоски, с. р.
3. Доне Штерјоски, с. р.

631.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на Одлуката за утврдување на цените на вода и канализација, донесена од Работничкиот совет на јавното претпријатие „Комуналец“ во Прилеп, на 20 март 1990 година.

2. СЕ УКИНУВА точка III од решението за давање согласност на одлуката означена во точката 1 од оваа одлука, донесено од Извршниот совет на Собранието на Општината Прилеп на 24 мај 1990 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, во „Службен гласник на Општина Прилеп“ и во означеното јавно претпријатие, на начин определен за објавување на општите акти.

4. Работничкиот совет на „Енергоинвест — 11 Октомври“ во Прилеп, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актите означени во точката 1 и 2 од оваа одлука, затоа што определуваат пет пати повисока цена за прекумерно потрошена вода и што означеното решение имало повратно дејство, што не било во согласност со Уставот и било во спротивност со закон.

5. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука се определени цените за вода и канализација, при што во член 3 е предвидено за потрошената вода граѓаните и другите корисници (организации) кои не се придржувале на мерките за штедење и имаат зголемена потрошувачка на вода да плаќаат пет пати повисока цена од утврдената.

Согласно член 104 од Уставот на СР Македонија, водите како добро од општ интерес уживаат посебна заштита и се користат под услови и на начин што се пропишани со закон, а согласно член 105 од Уставот водите мора да се користат согласно општите услови предвидени со закон, со кои се обезбедува нивно рационално користење и со другите општи интереси.

Со член 7 од Законот за водите („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 37/87, 20/90, 23/90 и 24/91) обезбедувањето на водоснабдувањето, режимот, употребата и користењето на водите се дејности од посебен општествен интерес што ги вршат водостопански и други организации. Според член 14 од овој закон, природните површински извори на вода и подземните води, кои по количество и квалитет обезбедуваат водоснабдување на населението на две или повеќе општини, првенствено се користат за водоснабдување на населението и за производство и преработка на

прехранбени производи, а според член 63 од законот водите определени првенствено да се користат за водоснабдување на населението и за производство и преработка на прехранбени производи не смеат да се користат за други намени, на начин кој негативно влијае на количеството и квалитетот на водата и кој ја спречува првенствената намена.

Според членовите 2 и 3 од Законот за работењето и управувањето на организациите на здружениот труд што вршат комунални дејности од посебен општествен интерес („Службен весник на СРМ“ бр. 36/77), дејноста односно работите што се од суштинско значење за работењето на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници и се неопходен услов за животот и работата на граѓаните и другите корисници, се комунални дејности од посебен општествен интерес, кои ги врши организацијата на здружен труд регистрирана за вршење на тие дејности.

Согласно член 2 од Законот за системот на општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/89) организациите самостојно и слободно ги формираат цените на своите производи и услуги според условите на пазарот.

Од изнесените законски одредби, произлегува дека организацијата што обезбедува водоснабдување на населението е овластена да го определи режимот на користењето на водата, а во тие рамки да го определи и количеството на вода за пиење, заради рамномерно снабдување на сите корисници, како и цените за потрошената вода. Како една од мерките за обезбедување на водоснабдувањето, според мислењето на Судот, организацијата може да утврди и повисоки цени за повеќе потрошената вода од определената количина, поради што Судот оцени дека оспорената одлука не е во несогласност односно не е во спротивност со означените уставни и законски одредби.

6. Понатаму, Судот утврди дека на 24 мај 1990 година Извршниот совет на Собранието на Општината Прилеп со означеното решение дал согласност на оспорената одлука, при што во точката III од решението е предвидено дека тоа влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 април 1990 година и ќе се објави во „Службен гласник на Општина Прилеп“.

Согласно член 260 од Уставот на СР Македонија законите и другите прописи и општи акти на општината и на Републиката се објавуваат пред да влезат во сила. Законите и другите прописи и општи акти, според член 261 од Уставот, влегуваат во сила најрано осмиот ден од денот на објавувањето, а само од особено оправдани причини можат да влезат во сила во рок пократок од осум дена од денот на објавувањето, или истиот ден кога се објавени.

Согласно член 262 став 1 од Уставот, законите, другите прописи и општи акти не можат да имаат повратно дејство.

Со оглед на тоа што во оспорената точка III од решението е предвидено тоа да влезе во сила со денот на донесувањето, односно пред неговото објавување, и што е предвидено да се применува повратно, односно пред денот на објавувањето и донесувањето, Судот утврди дека таа не е во согласност со означените уставни одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

У. бр. 249/90

12 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

632.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 80 од Правилникот за станбени односи на Комуналната работна организација „Комуналец“ во Гостивар, донесен со референдум на 20 март 1989 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и во означената организација на начин предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со Решение У. бр. 18/90 од 20 март 1991 година, поведе постапка за оценување законитоста на член 80 од правилникот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што како казнена мерка било предвидено исклучување на работникот од правото да учествува во распределбата на станови поради бесправно вселување, поради што се постави прашањето за неговата спротивност со Законот за станбени односи.

4. На седницата Судот утврди дека според став 1 на член 80 од Правилникот работникот што поднел барање за доделување на стан ако противправно се всели во станот ќе биде исклучен од постапката за доделување на стан и против истиот ќе се поведе дисциплинска постапка, како и постапка за надомест на штета доколку е таква причинета. Според став 2 како противправно вселување се смета вселувањето во стан пред да биде конечна одлуката на комисијата за станбени односи, односно без потпишан договор за користење на стан.

Според член 42 и 42-а од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86, 21/89, 1/90 и 11/91) давателот на станот на користење со општ акт ги утврдува условите и начинот на давање станови на користење односно основите и мерилата за определување редот на првенство за доделување на стан во општествена сопственост.

Според член 54 од Законот носителот на станарско право може да се всели во станот по склучувањето на договорот за користење на станот ако со овој закон или со општиот акт на давателот на станот не е поинаку определено. Според член 56 став 1 од Законот, ако некое лице се всели во стан или во заеднички простории на зграда спротивно на одредбите на член 54 од овој закон, секое лице може да му предложи на станбениот орган да донесе решение за испразнување на станот, односно заедничките простории, а според ставот 2 постапката е итна и се води по службена должност. Според точка 14 став 1 на член 92 од Законот со парична казна ќе се казни за прекршок лице кое ќе се всели во стан или во заеднички простории на зграда спротивно на одредбите од член 54 од овој закон.

Од изнесените законски одредби произлегува дека е право на давателот да ги утврди основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, во кои спаѓаат и средствата за решавање на станбените прашања на работниците, односно да ги утврди основите и мерилата за определување редот на првенство за добивање на стан, имајќи ги притоа предвид принципите на распределба според трудот и солидарноста, но не и да ги утврдува санкциите за бесправно вселување, што е предмет на законско уредување.

Со оглед на тоа што со оспорениот член од означениот Правилник за работникот кој бесправно се вселил се предвидува санкција — исклучување од правото на учество во распределбата на станови надвор од законот, Судот утврди дека тој е во спротивност со означените законски одредби.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 18/90

12 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
м-р Јордан Арсов, с. р.

КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

104.

Врз основа на член 85 од Законот за основните права од работен однос („Службен лист на СФРЈ“ бр. 60/89 и 42/90), Законот за работни односи на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 20/90), како и член 2 од Општиот колективен договор за стопанството на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 30/90), Синдикатот на работниците од хемиска индустрија и неметали на Македонија и Стопанската комора на Македонија — Соборот на рудници и индустрија на неметали склучуваат

КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР НА ГРАНКАТА РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА НА НЕМЕТАЛИ

1. ОПШТ ДЕЛ

Член 1

Овој колективен договор важи за сите претпријатија, делови на претпријатијата и работодавачите, како и за сите работници кои се вработени во претпријатијата деловите на претпријатијата и кај работодавачите од рудниците и индустријата на неметали, членови на Соборот на рудници и индустрија на неметали при Стопанската комора на Македонија.

Колективниот договор важи и за студенти и ученици на пракса.

За работоводните органи и работниците со посебни овластувања и одговорности утврдени во Статутот или во друг општ акт на претпријатијата, односно работодавачот не се применува делот од Колективниот договор со кој се регулира личниот доход и надоместоците.

Член 2

Со Колективниот договор, односно општиот акт во претпријатието, односно работодавачот не може да се утврдуваат помали права и обврски од оние што се утврдени со овој колективен договор.

Член 3

Со овој колективен договор не се опфатени оние прашања и права на работниците од работниот однос кои во Законот се децидно одредени, како и заедничките одредби утврдени во Општиот колективен договор за стопанството на СРМ.

Претпријатијата можат тие одредби да ги пренесат во своите општи акти или колективни договори

Член 4

Синдикатот во претпријатието, односно кај работодавачот може да го овласти Синдикатот на работниците од хемиска индустрија и неметали на СРМ, во негово име да преговара со претставниците на органите на управувањето во претпријатијата, односно кај работодавачите.

Во остварувањето на заштитата на правата од работен однос и во врска со работен однос утврдени со Законот, Општиот колективен договор за стопанството, овој колективен договор. Колективниот договор на претпријатието односно општиот акт на членот на Сојузот на синдикатите му пружаат стручна помош соодветните органи, тела и службата за правна помош на ССМ.

II. НОРМАТИВЕН ДЕЛ

Засновање на работен однос

Член 5

Работоводниот орган, односно работодавачот, во согласност со одредбите на Законот и на Колективниот договор, пред стапувањето на работа, со работникот склучуваат писмен договор за работа.

Договорот за работа содржи одредби за засновање на работен однос на определено или неопределено време, работите на работното место кое работникот ќе ги врши и местото на работа, пробната работа, начинот на следењето и оценувањето на приправниот работното време, одморите и отсуствата,

стручното оспособување и усовршување, личниот доход, надоместоците на личен доход и останати лични примања, заштитата при работа, отказниот рок, престанокот на работниот однос, и други права и обврски од работен однос на работниците, во согласност со Законот и Колективниот договор.

Обврски на работниците

Член 6

Обврски на работниците се:

- да се придржуваат на утврденото работно време;
- совесно и одговорно извршување на работите;
- придржување кон работно-технолошките прописи за работа;
- да ги применува прописите од заштитата при работа;
- да не доаѓа на работа во алкохолизирана состојба и да не се внесува алкохол;
- да не доаѓа на работа под дејство на недозволените средства,
- да ги остварува нормираните и поставените работни задачи;
- да прифати времено извршување на други работи, согласно на овој договор и Колективниот договор, односно општиот акт и др.;
- други обврски наведени во општиот акт — Колективен договор, општ акт на организацијата и кај работодавачот.

Против работникот кој не се придржува кон наведените обврски како и кон другите со Закон утврдени обврски ќе бидат преземени санкции во рамките на Законот, Колективниот договор, односно општиот акт на претпријатието, односно работодавачот.

Права на работниците за чија работа престанала потребата поради технолошки, економски, организациони и слични причини

Член 7

Привремениот вишок на работниците привремено може да се реши:

- со распоредување на работници внатре во организацијата, односно работодавачот или во други организации, односно работодавачи;
- со скратување на работното време во рамките кои ги утврдува Законот;
- скратување на работното време на помалку од 36 часа неделно со право на работникот на надомест на личен доход до полното работно време;
- чекање на работа со право на надомест на личен доход;
- упатување на доквалификација, односно преквалификација со право на надоместок на личен доход во висина утврдена со Општиот колективен договор.

Надоместоците од претходниот став, не може да се пониски од 80% од личниот доход кој работникот би го примал кога би работел, но не помалку од загарантираниот личен доход.

Член 8

Како вишок на работници не можат да бидат земено во предвид, покрај работниците утврдени со Законот и Општиот колективен договор и следните категории на работници:

- работници помлади од 13 години;
- приправници за време на приправничкиот стаж;
- работнички за време на бременост, породилно отсуство, отсуство поради нега и заштита на дете и мајка со дете од 2 годишна возраст.

Привремено отсуство на работник од работа поради болест, користење породилно отсуство, или отсуство за нега и заштита на дете, не може да бидат причина за прогласување на работник за траен вишок.

Член 9

При одредување на работниците за чија работа престанала потребата поради технолошки вишок, еко-

номски и организациони причини се поаѓа од следните критериуми:

— успешноста, односно работниот придонес и резултатите од трудот.

Согласно одредбите од член 27 на овој Колективен договор а посебно со одредбите на Колективниот договор, општиот акт на организацијата, односно работодавачот, се утврдени критериуми, според кои се одредува успешноста, односно работниот придонес и резултатите од трудот на секој работник, а особено: квалитет, квантитет, навремено извршување на работите, грешки и шкарт при работењето, рационално и економично користење на средствата за работа и работното време, заштеди и друго.

Доколку работникот предвидените параметри ги извршува во согласност со планските, нормативните и други основи се смета за успешен, во спротивно неуспешен.

Следењето на извршувањето на наведените параметри треба да трае најмалку три месеци во текот на претходниот период, оценка за успешноста на работникот дава работник кој го води и организира процесот на работа, односно работодавачот.

— Степен на образование, односно квалификација.

Со овој критериум се проценува потребното образование од определен вид на занимања, односно работна способност, стекната со работа според трудот за систематизација.

— Работен стаж

Со работниот стаж како критериуми се проценува вкупниот работен стаж што го има работникот. Работниот стаж стекнат во матичната организација, односно работодавачот може посебно да се вреднува од работниот стаж стекнат во друга организација, односно работодавач.

— Професионални заболувања, односно повреди на работа.

Со овој критериум се проценува видот и тежината на професионалното заболување, односно степенот на повредата која настанала при извршување на работата.

— Социјална економска положба.

Со овој критериум се проценува социјално-економската положба на работникот, искажана преку вкупни месечни примања по член на семејно домаќинство во однос на просечниот личен доход по работник исплатен во стопанството на СРМ во последното тромесечие, вработеност, односно невработеност на членовите на потесното семејство, дополнително занимање на поедини членови на семејството.

Секој од наведените критериуми се применува секој за себе, и имаат значење според наведениот редослед од овој член.

Подетална разработка на наведените критериуми од овој член ќе се изврши со Колективен договор и општиот акт на претпријатието, односно работодавачот, при што да се имаат предвид и одредбите од Општиот колективен договор.

Одмор и отсуство

Член 10

Претпријатието, односно работодавачот е должен на работникот да му обезбеди годишен одмор.

Должината на годишниот одмор се одредува врз основа на следните критериуми:

— законска основица	18 дена
— за услови на работа до	6 дена
— за сложеност на работа до	5 дена
— за работен стаж до	10 дена
— за здравствена состојба до	3 дена
— за работа во смени до	3 дена
— за работни места со посебни услови за кои е утврден бенифициран стаж до	3 дена

Годишниот одмор да изнесува најмногу 30 работни дена, не сметајќи ги деновите за услови за работа.

Конкретните критериуми ги утврдува претпријатието, односно работодавачот, со Колективен договор, односно општ акт.

Член 11

Работникот може да искористи 3 дена оддеднаш од годишниот одмор кога сам ќе одреди. За користењето на овие денови е должен да го извести непосредниот претпоставен најмалку 1 ден пред да започне да го користи тој дел од одморот, под услов да не се поврзува со државен празник и доколку добие согласност од раководниот орган, односно работодавачот или од нив овластено лице.

Член 12

Ако во календарската година, во која го засновал работниот однос, работникот нема една година работен стаж има право на годишен одмор по еден работен ден за секој изминат месец за првите 6 месеци и по 2 работни дена за останатите месеци.

Член 13

Работникот има право на отсуство од работа со надомест на личен доход 7 работни дена во текот на годината, а согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор.

Ако за еден ист работник во текот на годината се повтори потребата за отсуство од став 1 на овој член, на работникот може да му се одобри отсуство од работа со надомест на личен доход, без оглед колку отсуства дотогаш искористил но не повеќе од законскиот максимум 7 дена.

Член 14

Доколку работникот ги има искористено сите денови на платено отсуство од претходниот член, при повторно настапување на тие случаи, има право на отсуство без надоместок на личен доход.

Член 15

Работникот има право на отсуство од работа со право на надомест на личен доход повеќе од 7 работни денови во текот на календарската година во следните случаи:

— за образование, односно усовршување кое е во интерес на претпријатието, односно работодавачот,

— за подготовка на стручен, односно завршен испит.

Отсуството од работа од претходниот став го одобрува раководниот орган, односно работодавачот.

Член 16

На работникот може да му се одобри отсуство од работа без надоместок на личен доход до 3 месеци во текот на годината, во сите случаи утврдени во Општиот колективен договор, и Колективниот договор, општ акт на претпријатието, односно работодавачот.

Заштита на работа

Член 17

Организацијата, односно работодавачот, со Колективен договор, односно општ акт се должни покрај наведените мерки за заштита на работниците опфатени со Закон и Општиот колективен договор да предвидат и преземат конкретни мерки за заштита.

Одговорност на работниците

Член 18

Работникот кој по своја вина не ги исполнува своите должности и работни обврски или не се придржува кон одлуките донесени во претпријатието, односно работодавачот, прави повреда на работната обврска.

За повреда на работната обврска работникот одговара дисциплински и материјално во согласност со Законот, овој Колективен договор, Колективниот договор, односно општиот акт на претпријатието, односно работодавачот.

III. ЛИЧНИ ДОХОДИ, НАДОМЕСТОЦИ НА ЛИЧНИ ДОХОДИ И ДРУГИ ПРИМАЊА И НАДОМЕСТОЦИ

Лични доходи

Член 19

За полно работно време и нормален учинок утврден врз основа на сложеноста на задачите на работното место, работникот добива основен личен доход односно плата.

Член 20

Личниот доход на работникот зависи од:

- цената на работната сила, за најнизок степен на сложеност,
- сложеноста на работата,
- условите во кои се извршува работата,
- додатоци за посебни услови за работа,
- надоместоци на лични доходи,
- успешност во извршувањето на работата,
- добивка на претпријатието, односно работодавачот, личен доход по основ добивка,
- други елементи утврдени со овој Колективен договор, Колективен договор, односно општиот акт на претпријатието, односно работодавачот.

Цена на работна сила

Член 21

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност, со која се обезбедува социјална и материјална сигурност на работникот и на неговото семејство, договорено ја утврдуваат Републичкиот одбор на Синдикатот на работниците од хемиска индустрија и неметали и Соборот за рудници и индустрија за неметали при Стопанска комора на Македонија, најдоцна во декември во тековната за наредната година.

Доколку во текот на годината дојде до пораст на трошоците на живот, најниската цена на работната сила се корегира пропорционално на тој пораст во тековниот месец во однос на декември од претходната година.

Член 22

Цената на работната сила за најнизок степен на сложеност — најнизок личен доход за полно работно време, при нормални услови за работа и нормален учинок изнесува најмалку 5% повеќе од цената утврдена во Општиот Колективен договор за стопанството на Република Македонија.

Член 23

Групите на сложеност на работите и задачите утврдени во овој Колективен договор, претставуваат минимални коефициенти на сложеност.

Со минималните коефициенти се утврдуваат релативните односи помеѓу наједноставната група работи и задачи и останатите до најсложените.

Минимални коефициенти на групите на сложеност на работите и задачите се:

I — група на работи и работни задачи подразбира едноставна рутинска работа за која е потребно образование од I степен.

Коефициентот на сложеност на работите е 1,00.

II — група на работи и задачи подразбира помалку сложени работи и задачи, составени од слични работни операции кои се повторуваат и извршуваат со едноставни и механизирани средства, односно работи за кои се доволни писмени упатства и образование од II степен.

Коефициентот на сложеност на работите е 1,15.

III — група подразбира средно сложени и разноврсни работи и задачи на кои работата се повторува, со повремена појава на нови работи и задачи, каде се можни непредвидливи работни ситуации и каде работникот сам ги решава настанатите проблеми. Извршувањето на овие работи и задачи бара образование од III степен.

Коефициентот на сложеност на работите е 1,30.

IV — група подразбира посложени и поразновидни работи и задачи за чие извршување се неопходни

консултации. Извршувањето на овие работи и задачи претпоставува образование од IV степен.

Коефициентот на сложеност на работите е 1,55.

V — група подразбира посложени задачи кои бараат висок степен на самостојност во извршувањето на работите и задачите, односно потребно е образование од V-ти степен.

Коефициентот на сложеност на работите е 1,70.

VI — 1 — група подразбира сложени работи и задачи во непосредното производство, работи на организирање, водење и подготовка на процесот на трудот, посебни задачи во областа на услугите, административните и деловни функции, за што е потребно образование од VI-1 степен.

Коефициентот на сложеност на работите е 2,00.

VI — 2 — група подразбира сложени и посложени специјални работи и задачи во непосредното производство, работите на организирање, водење и подготовка на процесите на трудот посебни специјални задачи во областа на услугите, административните и деловните функции за чие извршување се потребни специјални знаења, односно VI-2 степен на образование.

Коефициентот на сложеност на работите е 2,30.

VII — 1 — група подразбира мошне сложени работи што бараат иницијативност и креативност на работникот во стручното водење на контролата, подготовката, анализата и организацијата на работниот процес, проектирање на работите и задачите, за што е потребно заокружено теоретско и практично знаење, за чие извршување е неопходно образование од VII-1 степен.

Коефициентот на сложеност на работите е 2,75.

VII — 2 — група подразбира мошне сложени работи и задачи, за што е неопходно специјалистичко знаење, заради извршување на високо стручни и сложени работи, вклучувајќи и работа на научно истражувачките проекти. За работниците од оваа група одговара образование на ниво на високо стручна подготовка и завршена специјалистичка програма на образование или магистратура, односно образование од VII-2 степен.

Коефициентот на сложеност на работите е 3,00.

VIII — група подразбира најсложени работи и задачи, со најголемо знаење за водење на процесот на производство и стопанисување, креативни работи и задачи, истражувачки труд и други, за чие извршување неопходни се одредени високи специјализации, доктори на науки, односно образование од VIII степен.

Коефициентот на сложеност на работите е 3,20.

Член 24

Во рамките на дадените односи со коефициентите за сложеност по групи на работи и задачи во претходниот член, претпријатијата во Колективниот договор на претпријатието, односно општиот акт се утврдуваат коефициентот на сложеност за секое работно место, посебно во зависност од сложеноста на конкретните работи и задачи, и сложеноста на конкретните услови во кои се извршуваат истите. При утврдувањето на коефициентите на сложеност по работни места се обезбедува најмалку 5% повисока сложеност за тешки услови на работа за работните места во непосредното производство за кое е пропишана заштитна опрема, со тоа што кај поодделни работни места условите за работа да учествуваат најмногу до 30% од вкупната сложеност на работното место.

Додатоци за посебни услови за работа

Член 25

Основниот месечен личен доход на работникот се зголемува за:

- 35% за прекувремена работа,
- 50% за работа во денови на државни празници, утврдени со сојузни и републички прописи,
- од 35% до 50% за работа ноќе (меѓу 22 и 6 часот наредниот ден),

— за работа во две смени 5%, во три смени 10% и турнус 1.

Додатоците се пресметуваат и исплатуваат само за време кога работникот работи.

Член 26

Работникот има право најмалку на 0,5% додаток на основниот личен доход за секоја година работен стаж.

Член 27

Со Колективен договор — општ акт на претпријатието, односно работодавачот, се утврдуваат конкретни мерила и критериуми за пресметување и оценување на придонесот на работниците во остварувањето на резултатите, со кој придонес ќе им се пресметува личниот доход. Основи според кои ќе се утврдуваат мерилата и критериумите се:

- обем на извршената работа,
- квалитет на извршената работа,
- заштеди при вршење на работата,
- користење на средствата за работа,
- користење на работното време,
- иновации и рационализација,
- обемот на остварената добивка,
- и други.

Други надоместоци

Член 28

Работникот има право на регрес за исхрана во висина најмалку 25% од просечниот месечен чист личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката, односно СФРЈ во претходните три месеци.

На работниците на кои не може да им се обезбеди исхрана за време на работата им се исплатува паричен надоместок во предвидениот износ во став 1 од овој член.

Член 29

Јубилејни награди може да им се доделуваат на работници за повеќегодишна работа во исто претпријатие односно кај работодавач.

Висината, периодите и критериумите во кои им се доделуваат јубилејни награди да се утврдува со Колективниот договор, односно општиот акт на претпријатијата, односно работодавачот.

Јубилејната награда се исплатува во месецот во кој работникот го навршил јубилејот.

Член 30

Надоместокот на дневници за службени патувања во земјата изнесува 8% од просечниот месечен чист личен доход по работник исплатен во стопанството на Републиката или СФРЈ во претходните 3 месеци.

Дневниците за службено патување во странство се исплатуваат во висина на износот што е пропишан за работниците на сојузните органи на управата.

Дневниците за службено патување и регрес за исхрана меѓусебно се исклучуваат.

Член 31

Работникот има право на испратнина во случај кога е прогласен за технолошки вишок, економски или организационен вишок, и писмено изјави дека сака да му престане работниот однос и дека трајно ќе го реши вработувањето и тоа:

- 24 просечни лични доходи за работници до 15 години работен стаж,
- 30 просечни лични доходи за работници со работен стаж од 15—25 години,
- 36 просечни лични доходи со работен стаж од 25—30 години.

Основицата за пресметка на овој надоместок претставува просечниот месечен чист личен доход на претпријатието, односно работодавачот, остварен во тримесечијето во кое се остварува правото на испратнина.

Други права по основ на личен доход

Член 32

Работникот кој спогодбено, времено е распореден во други претпријатија односно кај работодавач, на работно место кое одговара на неговиот степен на стручна подготовка, односно работна способност стекната со работа, работник со намалена работна способност кој се упатува на преквалификација и доквалификација, како и работник кој поради технолошки вишок е упатен на преквалификација и доквалификација, за време додека трае преквалификацијата и доквалификацијата има право на личен доход согласно Законот, колективниот договор, односно општиот акт на претпријатието.

Синдикални активности

Член 33

Претставникот на синдикатот има право непосредно да се запознае со преземените мерки за заштита при работа и услови при работа на секое работно место и на надлежниот орган во претпријатието, односно работодавачот да предложи спроведување на пропишаните мерки за заштита при работа.

Надлежниот орган во претпријатието, односно работодавачот е должен во определениот (реален) рок да го извести претставникот на Синдикатот за преземените мерки по предлогот од став 1 од овој член.

Член 34

Претставникот на Синдикатот, за време на мандатот и две години по завршувањето на мандатот ако постапува во склад со Законот, Колективниот договор или општиот акт во претпријатието, неможе поради своите синдикални активности да се распореди на друго работно место и кај друг работодавач, да биде прогласен како вишок на работна сила, или на било кој начин да се стави во понеповолна положба.

Член 35

Во претпријатија од сите видови на сопственост претставникот на синдикалната организација на ниво на претпријатие се ослободува од работните обврски на работното место, заради извршување на функциите на синдикатот најмногу 40 часа во текот на месецот.

За тоа време тој има право на надоместок на личен доход на местото на кое е распореден.

Бројот на часовите на ослободување се уредува со Колективен договор на претпријатието, односно работодавачот.

Член 36

Претставникот на Синдикатот во претпријатијата со над 500 членови функцијата ја обавува професионално ако тоа е утврдено со Колективниот договор односно општиот акт на претпријатието.

За тоа време има право да го задржи личниот доход (платата) што го остварувал пред отпочнувањето на функцијата, односно на начин кој ќе се регулира со Колективниот договор во претпријатието. Неговиот личен доход се валоризира со остварениот пораст на личен доход на претпријатието и има право на личен доход од добивката.

Личниот доход на синдикалниот претставник го обезбедува претпријатието, односно работодавачот.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Важење на Колективниот договор

Член 37

Овој колективен договор важи три години од денот на склучувањето.

Важноста на Договорот може да се продолжи и за наредните три години, ако најдоцна три месеци пред истекот на рокот за важење не се покрене барање за негова измена, односно не започне постапката за склучување на нов договор. Странките можат во било кое време да го изменат Договорот.

Решавање на спорови**Член 38**

За решавање на спорови меѓу странките на овој Колективен договор што неможат да се решат со меѓусебните спогодувања се формира комисија за усогласување.

За спор во смисла на претходниот став се смета правен или друг вид спор (ако се повредени интересите на странките) кој произлегуваат од Колективниот договор, како и спор кој ќе настане како последица на неприфаќањето на предлогот за измена и дополнување на Колективниот договор.

Состав на Комисијата за усогласување**Член 39**

Секоја од странките именува 2 члена во Комисијата за усогласување.

Членовите на Комисијата спогодбено именуваат претседател на Комисијата кој може да биде од редот на угледни, научни, стручни и јавни работници.

Член 40

Постапката за усогласување на случаите од член 38 започнува на барање на една од странките.

Член 41

Усогласувањето е неуспешно ако една од странките писмено изјави, но пред почетокот на усогласувањето дека истото го смета за неуспешно.

Секое усогласување дека странките ќе го постигнат мора да биде во писмена форма.

Со донесените решенија се надополнува и изменува Колективниот договор и истите претставуваат негов составен дел.

Измени и дополнување на Колективниот договор**Член 42**

Секоја од странките може било кога да предложи измени и дополнување на Колективниот договор.

Предлогот образложен во писмена форма се доставува до друга странка, која е должна да се изјасни по предлогот во рок од 30 дена.

Во случај спротивната страна да не го прифати предлогот за измени или не се изјасни по предлогот во рок од претходниот став, странката — предлагач може да започне постапка пред Арбитражата.

Постапка пред Арбитража**Член 43**

Ако постапката за усогласување е неуспешна, спорот ќе се разреши пред Арбитражата. Бројот на арбитражите е непарен.

Секоја од странките именува еднаков број на арбитражи, а најмалку два.

Претседателот на Арбитражата го именуваат арбитражите спогодбено, кој може да биде од редот на угледни, научни и стручни работници.

Арбитражата одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број членови.

На постапката пред Арбитражата се применуваат одредбите за избраните судови од Законот за процесна постапка.

Одлуката за арбитражата е конечна.

Спроведувањето и толкување на Колективниот договор**Член 44**

Странките се должни да го спроведуваат и следат остварувањето на овој колективен договор.

Секоја од странките во Колективниот договор именува 3 члена во Комисијата која е овластена да дава толкување на одредбите на Договорот.

Регистрирање и објавување на Колективниот договор**Член 45**

Колективниот договор ќе се регистрира кај надлежниот републички орган на управата.

Член 46

Овој колективен договор влегува во сила истиот ден од денот на потпишувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Член 47

Претпријатијата, односно работодавачите се должни да ги усогласат Колективните договори, односно општите акти со одредбите на овој колективен договор во рок од 60 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

15 јули 1991 година

ПОТПИСНИЦИ:

Скопје

1. Синдикат на работниците во хемиската индустрија и неметали на Македонија
2. Стопанска комора на Македонија Собор на рудници и индустрија на неметали

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****105.**

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84), а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА — ВО ЖЕЛЕЗАРНИЦА ООЗТ „ВАЛАВНИЦА“ —

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие ра-

ботни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) во член 2 во глава II — ЖЕЛЕЗАРНИЦИ — по поднасловот ООЗТ „ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА“, се додава нов поднаслов: ООЗТ „ВАЛАВНИЦА ЗА СЛАБОВИ И ДЕБЕЛА ЛАМАРИНА“.

Член 2

Во глава II — Железарници во поднасловот — „ВАЛАВНИЦА ЗА СЛАБОВИ И ДЕБЕЛА ЛАМАРИНА“, како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се утврдуваат работните места:

Припрема и ускладиштување

1. Дигалкар I, II и III.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

2. Работоводител, одговорен за флемање и сечење, одговорен за ускладиштување, ускладиштувач, одбележувач и пребирач I и II работник, одржувач на опрема за сечење и флемање I и II.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Длабински печки

1. Работоводител, загревач.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
2. Помошник загревач I и II.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

Потисни печки

1. Помошник загревач I и II.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
2. Работоводител, загревач, евидентичар на влошки, мерач на ингота и ракувач на дескалинг.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Валавничка пруга

1. Валавничар, пом. валавничар I и II, пом. рамналичар, дигалкар, I, II и III.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
2. Работоводител, рамналичар.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Работилница за валци

1. Дигалкар на 80-тонска дигалка.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
2. Брусач-металостругар I и II, брусач, одговорен за припрема на валци, бравар на валци I и II.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Агустажа и печка за нормализација

1. Брусач-заварувач.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Агустажа

1. Работник на автогено сечење, земање на проби и ракувач на ножици и пом. ножици, дигалкар.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
2. Одбележувач на лимови, I и II.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.
3. Работоводител, одговорен на агустажа, одговорен на ладилник, одговорен за проби, одговорен за превлачник, ракувач на хладилник бр. 12 и 13, ракувач на ножици I и II, брусач на лимови, ракувач со превлачник, работник.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Печка за нормализација

1. Пом. загревач I и II, одбележувач на лимови.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
2. Работоводител, загревач, равналичар I и II.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Ускладиштување и отпрама

1. Дигалкар I и II.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
2. Работоводител, прием сортирање и отпрама на лимови I и II, мерач и врзување на вагони.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Оператива

1. Машин. во пумпна станица за уље.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

2. Бравар I и II, бравар за сервисирање I и II, заварувач, маш. во пумпна станица за мазут, работник (подмачкувач), бравар I и II, заварувач I и II, работник.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Дигалки

1. Работник за утовар, истовар и чистење.
Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Електро одржување-оператива

1. Електричар (сменски) I и II, електричар I и II, бравар, работоводител во моторна сала, оператор, погонски електричар.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Член 3

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од 15 мај 1945 година.

Стажот на осигурување пред донесувањето на оваа одлука се смета со зголемено траење под услов додатниот придонес за стажот на осигурување со зголемено траење да се плати од 7. 05. 1968 година.

За периодите пред 7 мај 1968 година за работните места кои се утврдени со оваа одлука како работни места со зголемен стаж на осигурување не се плаќа додатен придонес.

Член 4

Докажете дека осигуреникот врши работи и задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

Член 5

Фактичката положба на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја утврди комисија формирана согласно член 9 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2059
28 јуни 1991 година
Скопје

Претседател,
Олгаца Богатиноска, с. р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ВОЕН СУД ВО СКОПЈЕ**

Пред Воениот суд во Скопје, е поведена процесна постапка за надомест на штета во износ од 521,77 динари, по тужбата на тужителката, Федерација на СФРЈ — ССНО — Белград, против тужениот Батриќ Вукчевиќ од с. Залево, општина Бар, СР Црна Гора.

На тужениот за привремен застапник му е поставен Милан Трбогачов, потполковник на служба во Воена пошта 3755 — Скопје, кој ќе го застапува се до правосилното окончавање на постапката или додека тужениот не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Воениот суд во Скопје, 1 П. 1/90.

(132)

Пред Воениот суд во Скопје е поведена процесна постапка за надомест на штета во износ од 329,70 динари, по тужбата на тужителката Федерација на СФРЈ — Воена пошта 1410 — Ниш, против тужениот Бариќ Мирко од с. Улице, бр. 5, општина Брчко, СР Босна и Херцеговина.

На тужениот за привремен застапник му е поставен Милан Трбогазов, потполковник на служба во Воена пошта 3755 — Скопје, кој ќе го застапува се до правосилното окончување на постапката или додека тужениот не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Воениот суд во Скопје, 1 П. бр. 15/89. (133)

Пред Воениот суд во Скопје е поведена процесна постапка за надомест на штета во износ од 219,60 динари, по тужбата на тужителката Федерација на СФРЈ — Воена пошта 7454 Мостар, против тужениот Зекири Кујтим од с. Лакавица, општина Гостивар, СР Македонија.

На тужениот за привремен застапник му се поставува Милан Трбогазов, потполковник на служба во Воена пошта 3755 — Скопје, кој ќе го застапува се до правосилното окончување на постапката или додека тужениот не се јави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател.

Од Воениот суд во Скопје, 1 П. бр. 11/90. (134)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за долг од 263.096,18 DM, по тужбата на тужителот Љубљанска банка — Скопје, против тужената Јалдза Мустафовиќ со непозната адреса во Германија.

За привремен старател на тужената ѝ е поставен адвокатот Валеријан Моневиќ, со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општината на град Скопје.

Привремениот застапник ќе ја застапува тужената во постапката се додека таа или нејзиниот полномошник не се појават пред судот.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, IX. П. бр. 1049/89. (135)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за надомест на штета по тужбата на тужителите Младен и Милица Симоновски за себе и како законски застапници Малина и Орце Симоновски од с. Ржаничино — Скопје, застапувани од адвокатот Владо Макаровски од Скопје, против тужениот Бекири Сокољ од с. Средно Коњари, а сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 230.000 динари.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот се додека тој или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека Органот за старателство не го извести судот дека на тужениот му поставил старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, VII. П. бр. 212/91. (137)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ

Пред Општинскиот суд во Кочани се води постапка за поништување на договор за поклон по тужбата на тужителот Рамадан Етемов од Кочани, ул. „Г. Трифунов“ бр. 50, против тужената Бајрамша Етемова, од Кочани сега со непозната адреса во Германија.

Се повикува тужената да се јави пред судот во рок од 30 дена, од објавувањето на огласот или да одреди полномошник кој ќе ги штити нејзините интереси пред судот. По истекот на овој рок на тужената ќе ѝ биде поставен привремен застапник кој ќе ја застапува до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Кочани, П. бр. 124/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ОХРИД

Трајан Вретовски од с. Велгошти — Охрид, поднесе предлог до Општинскиот суд во Охрид за поништување на изгубените чекови од бр. 612463 до 612470 од тековната сметка 841-15-1209/01, издадени од Љубљанска банка — филијала — Скопје — експозитура Охрид. Се повикуваат сите лица кај кои се наоѓаат цитираните чекови и лицата на кои им е познато каде тие се наоѓаат да се јават во Општинскиот суд во Охрид или експозитурата на Љубљанска банка во Охрид во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Доколку огласниот рок истече без приговори или успех во пронаоѓањето на чековите, истите ќе бидат поништени.

Од Општинскиот суд во Охрид, ВПП бр. 81/91.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак и издршка по тужбата на тужителката Хасије родена Бахим-Исаки од с. Доброште, против тужениот Назми Исаки од с. Доброште.

Се повикува тужениот Назми Исаки од с. Доброште, а сега со непозната адреса во странство, во рок од 30 дена да се јави пред судот, или во истиот рок овласти свој полномошник во земјата. Во спротивно, судот преку Центарот за социјални работи во Тетово ќе му постави привремен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на спорот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 547/91.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4779/90, на регистарска влошка бр. 2-749-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата под фирма: Занаеачиско изолаторска задруга „Изо — Скопје“. Ц. О., Скопје, ул. „Првوماјска“ бр. 10 — Скопје, со следните податоци: Задругата е основана со одлука за основање на 26. XII. 1973 година. На 31. XII. 1988 година е здружена со ЕИЗ „Никола Тесла“ Скопје над која е извршено аднотација со Срег. бр. 1442/88.

Основачот Илиќ Радиша од с. Дудица — Лазаревац истапил на 24. V. 1979 година.

Основачи кои истапиле од задругата се: Георгиевски Ампо кој пристапил на 20. XI. 1974 година, а истапил на 18. III. 1986, Коруновски Спиро од Скопје на 3. IV. 1985 год., Илиќ Радиша од с. Дудица — Лазаревац на 24. V. 1979 година, Атанасовски Иван од Скопје на 30. VIII. 1986 година, Милидиновски Милко од с. Марино — Скопје кој пристапил на 20. XI. 1974 година, а истапил на 12. VI. 1986 година, Касовски Стојко од с. Бразда — Скопје на 15. X. 1984 година, Јосевски Никола од Скопје на 12. V. 1986 година, Бојовиќ Арсеније од Скопје на 2. XII. 1984 година, Амет Зендел од Скопје на 1. IV. 1985 година, Андоновски Глигор од Скопје на 2. IV. 1986 година, Цимбовски Томе од с. Мирковци — Скопје на 29. VI. 1985 година, Стојановска Јелена од Скопје на 1. V. 1986 година и Андовски Герасим од Скопје на 1. IV. 1987 година. Во задругата пристапува основачот Спировски Димитрија од Скопје на 25. IX. 1990 година со останатите основачи на задругата: Јовановска Снежана од Скопје, Поп-Трпева Марика од Скопје, Димчевски Петрко од Скопје, Петревски Герасим, од Скопје и Хајредин Шапка од Скопје.

Дејност: хидроизолација — 050302; — термоизолација; — акустична изолација; — фриго изолација; — антикорозивна изолација; — киселоотпорна изолација; — градежно браварска; — лимарска; — фасадерска; — терацарска; — сидарски и други градежни занаетчиски работи во градежништвото; — електроинсталаторска дејност; — 050301 — слабострујна инсталација; — лимарска дејност (изработка на производи од лим и вршење на лимарска услуга);

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка. Задругата е неограничена да врши работа од својата дејност.

За своите обврски спрема трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските што не можат да се намират од имотот на задругата одговараат задругарите едно-кратно до висината на влогот.

Лице овластено за застапување е Спировски Димитрија, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4779/90. (126)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 612/91, на регистарска влошка бр. 1-8162-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на правото за вршење надворешно трговски промет под фирма: Претпријатие за промет на големо и мало увоз и извоз „Еуроком-Трейд“, ц.о., Скопје, ул. „Александар Македонски“ бр. 30-б, со следните податоци:

Основач на претпријатието е Николовски Тони, а претпријатието е основано со акт за основање бр. 01 од 28. I. 1991 година.

Дејност: 070111 — леб, печива, млеко и млечни производи; 070112 — зеленчук, овошје и преработки од овошје; 070113 — месо, зеленчук, риба, живина и месни преработки; 070114 — разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за куќни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки и кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 — огрев и градежен материјал; 070125 — мебел; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070128 — книги, канцелариски материјал и прибор; 070129 — тутун и останати непрехранбени производи; 070131 — стоковни куќи; 070132 — останата трговија со мешовита стока; 070140 — трговија на мало со возила, делови и прибор; 070150 — трговија на мало со нафтени деривати; 070211 — житарици и мелнички производи; 070212 — зеленчук, овошје и преработки; 070213 — алкохолни производи; — 070214 — стока и живина; 070219 — разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за куќни потреби; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и сл.; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 — градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070226 — хартија, канцелариски материјал и прибор; 070230 — трговија на големо со возила, делови и прибор; 070240 — трговија на големо со нафтени деривати; 070250 — трговија на големо со мешовита стока; 070260 — трговија на големо со индустриски отпадоци; 080112 — хотели, мотели, пансиони и туристички населби со целогодишно работење; 080121 — ресторани со послужување; 080190 — останати угостителски услуги; 080202 — туристички бироа; 080201 — туристички агенции; 060503 — услуги во патниот промет; 060501 — превоз на патници во патниот промет; 060601 — превоз на патници во градскиот и приградскиот промет; 012613 — производство на трикотажа, производство на пластични маси; 011949 — останато производство на пластични маси; 110909 — останати неспомнати услуги; 110909 — останати неспомнати услуги (пренос на возила од еден на друг сопственик).

Дејност во надворешно-трговскиот промет: 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи. Застапување и посредување во надворешно трговскиот промет.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на претпријатието е основач и директор Николовски Тони од Скопје, ул. „Александар Македонски“ бр. 30-б и тоа во внатрешниот и надворешниот трговски промет без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 612/91. (127)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 855/91, на регистарска влошка бр. 1-1879-1-0-0, го запиша во судскиот регистар следното: Се запишува пренотацијата на одлука за издвојување на ООЗТ Спомен дом на културата „Кочо Рацин“ — Кичево, во состав на Центарот за култура и информации и образование „Кочо Рацин“, Ц. О., Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 72 — Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 855/91. (128)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2194/91, на регистарска влошка бр. 1-9272-0-0-0, го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО организирана со издвојување на ООЗТ од составот на РО под фирма: Матична библиотека „Кочо Рацин“, Ц. О. Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 72 — Кичево; Оваа РО е настаната со издвојување на ООЗТ од составот на РО ЦКИО „Кочо Рацин“ — Кичево, со одлука бр. 02-1/1 од 8. I. 1991 година.

Дејност: 120323 — култура и библиотекарство.

Во правниот промет библиотеката има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Левка Глигоровска, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2194/91. (129)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 4875/90, на регистарска влошка бр. 1-1023-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на работната организација Основно училиште „Магдалена Антова“, ц.о., с. Карпош — Куманово.

Училиштето е основано со одлука бр. 0-41/XXIV од 16. XI. 1990 година на ОСИЗ за образование — Куманово.

Основна дејност: 120-111 — основно воспитание и образование.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Трајан Апостоловски, в.д. раководител, со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 4875/90. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 931/91, на регистарска влошка бр. 2-8774-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на задругата под фирма: Станбена задруга „Архитект“ Ц. О. — Куманово, ул. „Стар Хотел Куманово“, ламела А-1, бр. 3 — Куманово. Станбената задруга е основана од:

1. Поповиќ Снежана; 2. Азири Беќир и 3. Спасиќ Горан.

Дејност:

1. вршење на инвеститорски работи за градба на семејни станбени згради, станови и деловни простории и гаражи, доколку истите се наоѓаат во станбената зграда во која се и становите на членовите на станбената задруга; 2. организирање на штедење за стан за членовите на станбената задруга; 3. купување на станбени згради, станови, деловни простории и гаражи, доколку се наоѓаат во станбената зграда во која се и становите на членовите на задругата, а заинтересирани за вршење на дејности со личен труд од општествени и правни лица, а за потребите на членовите на станбената задруга; 4. набавување на градежни материјали и елементи и друг материјал, потребен за градба на станбени згради, станови, деловни простории и гаражи, а за потребите на членовите на станбената задруга; 5. одржување на станбени згради, станови и деловни простории и гаражи за членовите на станбената задруга.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка, со неограничено овластување.

Во правниот промет со трети лица задругата одговара со целокупниот свој имот, со целосна одговорност.

За обврските сторени во правниот промет, основачите одговараат во висина на трикратен влог од 700,00 динари.

За привремен директор на задругата е именувана Поповиќ Снежана, овластена за застапување со неограничено овластување.

Задругата е основана со акт за основање бр. 1 од 7. II. 1991 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 931/91. (131)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 2262/91, на регистарска влошка бр. 1-521-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Кирил Пејчиновиќ“, Ц. О., Скопје, ул. „700“ бб — Скопје.

Се брише досегашниот застапник Јовановиќ Билјана, в.д. директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Бошњак Цветанка, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 2262/91. (132)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1705/91, на регистарска влошка бр. 1-382-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Центарот за социјална работа „Гевгелија“, Ц. О., Гевгелија, ул. „7-ми Ноември“ б.б. — Гевгелија, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Костадин Котев, директор, без ограничување, а се запишува новиот застапник Тодорка Поп Ристова, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1705/91. (121)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 157/91, на регистарска влошка бр. 1-2578-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Станбената задруга „Мал Јелак“ — Тетово, со Р. О., ул. „Маршал Тито“ бр. 128, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Нестороски Жарко, в.д. директор, неограничено, а се запишува новиот застапник Влатко Стефановски, директор, неограничено.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 157/91.

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Претпријатие за внатрешен и надворешно трговски промет „МБ Компани“ д.о.о. — Скопје“ се огласува за неважен. (1931)

Загубениот печат и штембил под назив: „Трговско претпријатие „ЈБЈ Интернационал“ увоз-извоз д.о.о. — Скопје“ се огласуваат за неважни.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Работна книшка на име Таска Најдовска, Титов Велес. (1683)

Сообраќајна дозвола на име Нуан Камил, с. Шемшево, Тетово. (1684)

Одобрење бр. 14-2954 од 21. V. 1989 година за книговезничка дејност, на име Димитриевиќ Елизабета и Здравковски Стојан, ул. „Прошибтипска“ бр. 16-а, Скопје. (1686)

Чековна картичка бр. 101472-98 и чекови од бр. 4116431 до 4116439, издадени од Комерцијална банка А. Д. — Скопје на име Дедеиќ Муса, Скопје. (1687)

Чек бр. 1968756 од тековна сметка 69716/22, издаден од Комерцијална банка А. Д. — Скопје на име Дедеиќ Исмет, Скопје. (1688)

Чекови од бр. 35594525 до 35594530, издадени од Стопанска банка — Скопје на име Димитар Ченков, Скопје. (1689)

Работна книшка на име Сашо Николовски, Штип. Работна книшка на име Стојанче Илиев, Штип. Чекови од бр. 223001 до 223010 и 224506, издадени од Југобанка — Експозитура — Гевгелија на име Никола Варелов, Гевгелија. (1704)

Чекови од бр. 17543333 до 17543335 и од 17541863 до 17543865, издадени од Стопанска банка — Филијала — Гевгелија на име Глигор Зафиров, Гевгелија. Решение бр. 11-2728 од 15. V. 1990 година, на име Мустафа Љутви, Скопје. (1706)

Чек бр. 001166234 од тековна сметка бр. 67470/53, издадена од Комерцијална банка АД — Скопје на име Василка Јорданова, Скопје. (1707)

Работна книшка на име Виолета Марковска, Скопје. (1708)

Работна книшка на име Нада Стијановска, Куманово. (1709)

Работна книшка на име Убавка Бошковска, Куманово. (1710)

Воена книшка на име Зибири Бесник, с. Струмица, Тетово. (1711)

Решение Уп. бр. 14-4269 од 14. IX. 1987 година, на име Ники Шулевска, Скопје. (1727)

Чекови од бр. 3926701 до 3926710, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Ацо Манев, Скопје. (1728)

Чекови од бр. 33961367 до 33961370, издадени од Комерцијална банка АД — Скопје на име Елена Илиева, Скопје. (1729)

ОБЈАВИ

Врз основа на член 175, став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“, бр. 12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 6/89, 4/90, 15/90, 30/90 и 47/90), Републичкиот завод за статистика го утврдува и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО МЕСЕЦ АПРИЛ 1991 ГОДИНА

1. Кумулативниот пораст на просечниот личен доход во Републиката во периодот јануари-април 1991 година, во однос на просечните лични доходи во 1990 година изнесуваат 31,8%.

2. Кумулативниот пораст на просечниот личен доход во Републиката во периодот јануари-декември 1990 година и јануари-април 1991 година, во однос на просечните лични доходи во 1989 година изнесуваат 501,5%.

Директор
на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

Врз основа на член 175 став 3 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 12/87, 34/87, 50/87, 7/88, 51/88, 7/89, 6/89, 4/90, 15/90, 30/90 и 47/90) и член 17 од Законот за данокот од доходот „Службен весник на СРМ“ бр. 42/80, 38/81, 22/85, 42/85, 46/86, 7/88, 14/88, 42/88, 51/88, 18/89, 26/89, 36/89, 43/89, 47/89, 4/90, 5/90, 15/90, 23/90, 30/90 и 36/90), Републичкиот завод за статистика го утврди и објавува

ПРОЦЕНТОТ НА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 1991 ГОДИНА

Кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката во периодот јануари-јуни 1991 година во однос на просечните цени на мало во 1990 година изнесува 51,9%.

Директор
на Републичкиот завод за статистика,
Светлана Антоновска, с. р.

Врз основа на Одлуката бр. 02-2492/17/32 од 9. VII. 1991 година, на Работничкиот совет на ЈП „Електростопанство на Македонија“, Скопје и член 24 од Законот за изградба на инвестициони објекти се

распишува

КОНКУРС

за избор на подобни изведувачи за изградба на објектот МХЕ „Бабуна“ с. Богомила — Титов Велес

I. Предмет на конкурсот

Избор на подобни изведувачи за изградба на цевовод, доградба на машинската зграда и опремување со електромашинска опрема за два агрегата на МХЕ „Бабуна“ с. Богомила Титов Велес.

II. Ориентациона вредност на работите

Ориентационата вредност на работите изнесува 17.000.000.

III. Рок за изведување на работите

Се предвидува изградбата на објектот да почне на 15. IX. 1991 година, а да заврши до 15. VIII. 1992 година.

IV. Рок за доставување на документација

Рок за доставување на документација за подобност е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на Република Македонија“.

V. Понудата за подобност треба да содржи:

1. Назив и точна адреса на понудувачот.
2. Решение за упис во судски регистар.
3. Податоци за стручни кадри кои ќе бидат ангажирани на објектот.
4. Податоци за техничка опременост на изведувачот.
5. Референц листа на понудувачот.
6. Финансиска состојба на понудувачите по завршната сметка за 1990 година.
7. Изјава за прифаќање на рокот за изведување.
8. Изјава за прифаќање на фиксни цени на работите.

Некомплетните понуди нема да бидат земени во разгледување.

VI. Информации и разгледување на документацијата

Инвестиционо-техничката документација може да се разгледа секој работен ден од 08 до 14 часот во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ Скопје, погон „Електровелес“ — Титов Велес, ул. „Наум Наумовски“ бр. 15, а информации може да се добијат на телефон (093) 21-600 локал 21.

VII. Избор на подобни изведувачи

Изборот на подобни изведувачи ќе се изврши во рок од 15 дена по завршување на конкурсот во просториите на ЈП „Електростопанство на Македонија“ — Скопје.

СОДРЖИНА

615. Одлука за изменување на Одлуката за привремено престанување на обврските за уплатување на средствата од обврзниците што ја плаќаат спрема Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1991 година во првото полугодие од 1991 година — — — — 473
616. Одлука за изменување на Одлуката за републичките надоместоци на одделни производи — — — — — 473
617. Одлука за обезбедување на дополнителни средства за личен доход на работниците во Министерството за внатрешни работи — — — — — 473
618. Одлука за образување на Комисијата за решавање на управни работи во втор степен од областа на народната одбрана, внатрешните работи, правосудството и управата и за утврдување на нејзиниот состав — — — — — 473

619. Одлука за образување на Комисијата за решавање на управни работи во втор степен од областа на стопанството и за утврдување на нејзиниот состав — — — — — 474
620. Одлука за образување на Комисијата за решавање на управни работи во втор степен од областа на урбанизмот, градежништвото и геодетските работи и за утврдување на нејзиниот состав — — — — — 474
621. Одлука за образување на Комисијата за решавање на управни работи во втор степен од областа на сообраќајот, врските и екологијата и за утврдување на нејзиниот состав — — — — — 474
622. Одлука за образување на Комисијата за решавање на управни работи во втор степен од областа на образованието, науката, културата, физичката култура, архивската дејност, информирањето, здравството и социјалната заштита и за утврдување на нејзиниот состав — — — — — 475
623. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за републички надоместоци на одделни производи — — — — — 475
624. Програма за заштита на населението во Република Македонија од синдромот на стекнат недостаток на имунитет СИДА во 1991 година — — — — — 475
625. Програма за испитување на појавата, раширеноста, спречувањето и сузбивањето на бруцелозата кај луѓето во Република Македонија за 1991 година — — — — — 481
626. Список на организациите за вршење стручна контрола над производството, за утврдување квалитетот и за вршење анализа на земјоделското семе — — — — — 483
627. Список на организации за заштита на растенијата кои ќе вршат задолжителни здравствени прегледи на земјоделски посеви за производство на семе, објектите за производство на шумско семе и објектите за производство на саден материјал на повеќегодишни земјоделски и шумски растенија — — — — — 483
628. Одлука за распределба и начинот на користење на средствата за учество во изградбата на инфраструктурата во селските населби во стопански недоволно развиените краишта во 1991 година — — — — — 484
629. Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Македонската академија на науките и уметностите — — — — — 484
630. Заедничка листа на кандидати за пратеници на Собранието на Република Македонија од Изборната единица бр. 11 — општина Македонски Брод — — — — — 485
631. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 249/90 од 12 јуни 1991 година — — — — — 485
632. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 18/90 од 12 јуни 1991 година — — — — — 486

Колективни договори

104. Колективен договор на гранката рудници и индустрија на неметали — — — — — 487

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

105. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба во Железарница ООЗТ „Валавница“ — — — — — 491